



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Sluzbeni vespnik JR
Makedonije

91001 Skopje
fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 20 декември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 68

ГОД. XLI

Цена на овој број е 90 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

824.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија што се извозуваат, увозуваат и реекспортираат, во зависност од видот на пратката, изнесува:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони – 450 динари, а за секој натамошен тон, односно започнат тон во пратката преку 10 тони – уште по 50 динари;

2) за бродски пратки – 15 динари за еден тон, а најмалку 500 динари за една пратка;

3) за денчани и авионски пратки до три колет – 500 динари, а за секој натамошен колет – уште по 20 динари;

4) за поштенски пратки до 10 килограми – 100 динари, а за секој натамошен килограм – уште по 20 динари;

5) за пратки што патниците и персоналот на превозни средства ги носат со себе, до 10 килограми – 100 динари, а за секои натамошни започнати 10 килограми – уште по 20 динари;

6) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско во, разни видови преработки од дрво и сл.) – 20 динари секој кубен односно просторен метар, а за пратки на целозно и огревно дрво – 15 динари за секој кубен односно просторен метар;

7) за помошни прегради од штици на брод или шлеп, што се отстрануваат од нив по употребата – 200 динари за секој кубен метар;

8) за преглед на остатоците на товар од растително стекло по чистењето на бродот односно шлепот – 1.500 динари по брод, односно шлеп.

3. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија што во провозување преку Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се провозуваат со отворени превозни средства, во зависност од видот на пратката, изнесува:

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки на дрво, до 10 тони – 300 динари, а за секој натамошен започнат тон – уште по 10 динари;

2) за вагонски и камионски пратки на дрво, до 10 кубни односно просторни метри – 300 динари, а за секој натамошен кубен односно просторен метар – уште по 10 динари;

3) за бродски пратки, освен пратки на дрво, до 10 тони – 300 динари, а за секој натамошен започнат тон – уште по пет динари;

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно просторни метри – 350 динари, а за секој натамошен кубен односно просторен метар – уште по пет динари.

4. Надоместот за задолжителен здравствен преглед на семе и саден материјал се зголемува за 100% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 5, точка 2 и одредбите под 1 и 2, точка 3 на оваа одлука.

5. За празна амбалажа од растително потекло што се враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија а служела за испраќање на пратки на растенија, се плаќаат 50% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука.

6. Ако увозникот, извозникот односно превозникот бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, надомест плаќа како за вагонска односно бродска пратка.

7. Ако извозникот не ги подготви навремено стоките за задолжителен здравствен преглед, а повика инспектор за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и инспекторот дојде на местото на натовар во определеното време, должен е на име денгубење на инспекторот да плати 100 динари по еден час чекање.

8. Износот на надоместот за преглед на пратките од точ. 2 до 7 на оваа одлука што се врши ноќе и во денови на државни празници се зголемува за 50% од надоместите предвидени во точ. 2 до 7 на оваа одлука.

9. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/84).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 435

5 декември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

825.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласноста на надлежни републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМНИОТ ГАС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат земен гас можат цените да ги формираат така што највисоката продажна цена да изнесува до 21,300 динари по 1 Nm³ гас, топлотна вредност од 33.338,35 kJ, на температура од 288,15 K и притисок 1,01325 bar.

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоатационо поле, со задржување на постојните услови на продажба и на тарифните ставови што по прописите постојат на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 442
17 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

826.

Врз основа на член 34 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМНИОТ ГАС ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ВО 1985 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на големо на земниот гас од домашно производство можат на цената на земниот гас, франко експлоатационото поле, да го засметаат учеството за покритие на трошоците на прометот на големо во износ од 1,25%.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на големо на земниот гас од увоз, можат на цената на увозниот гас франко-југословенската граница да го засметаат учеството за покритие на трошоците на прометот, на големо во износ од 1,25%.

3. Ако во работите на прометот на земниот гас на големо учествуваат две организации на здружен труд, тие спогодбено го утврдуваат процентот на учеството за покритие на своите трошоци на прометот од износите утврдени во точ. 1 и 2 на оваа одлука.

4. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд од точ. 1 до 3 на оваа одлука ако продажните цени на производите во прометот на големо ги формираат над износот утврден со примената на оваа одлука.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд од точ. 1 до 3 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 443
24 октомври 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

827.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПОМОШ НА ДЕЦАТА (UNICEF)

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на Обединетите на-

ции за помош на децата (UNICEF) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/81) точка 5 се менува и гласи:

„5. Стручните, административните и другите работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.“

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет се заменува со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Е.п. бр. 428
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

828.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ НА МОРЕТО И ВОДИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79 и 31/81) точка 2 се менува и гласи:

„Комисијата ги разгледува прашањата и му дава мислење на Сојузниот извршен совет во врска со соработката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со Меѓународната поморска организација (ИМО) и со Меѓународните организации од областа на заштитата од загадување на морињата и водите на внатрешните пловни патишта; со учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во одделни акции и проекти за соработка со Меѓународната поморска организација и со Меѓународните организации од областа на заштитата од загадување на морињата и водите на внатрешните пловни патишта; со учеството на југословенските делегации и комитетите на Меѓународната поморска организација и со Меѓународните организации од областа на заштитата од загадување на морињата и водите на внатрешните пловни патишта и со склучувањето на меѓународни договори од областа на заштитата од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта.“

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точка Комисијата соработува со соодветните сојузни и други органи, организации и заедници.“

2. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Административните работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет за земјоделство, а стручните работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет за земјоделство, и Сојузниот комитет за сообраќај и врски.“

3. Во точка 5 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за земјоделство“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Е.п. бр. 429
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

829.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/81 и 40/85), во точка 5 зборовите: „Административните работи” се заменуваат со зборовите: „Стручните и административните работи”.

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет” се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Е. п. бр. 431
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

830.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (FAO)**

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO) („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/79 и 31/81) точка 5 се менува и гласи:

„5. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот комитет за земјоделство.”

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет” се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за земјоделство”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Е. п. бр. 430
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

831.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78, 70/84 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (UNESCO)**

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/81) точка 5 се менува и гласи:

„5. Стручните, административните и другите работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка.”

2. Во точка 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет” се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Е. п. бр. 432
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПРОСТОРИИ СО СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат техничките нормативи за изведување на електроенергетски инсталации со номинален напон спрема земјата до 250 V, во простории со специфични услови, и тоа:

1) во згради, како што се: театри, кина, вариетеа, концертни сали, стоковни куќи, сајмишта, сали за конференции, спортски хали и други згради и простории во кои се собира поголем број на луѓе;

2) во привремено уредени простории на отворен простор или во привремено уредени простории во зградите наведени во точка 1 на овој член.

Член 2

Подолу наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) привремено уредени простории на отворен простор се просториите чиишто ѕидови и тавани можат да се разделат и повторно да се состават на друго место;

2) привремено уредени простории во згради се просторите кои со помош на монтажни ѕидови, завеси и сл., можат да се оспособат за една од намените од член 1 точка 1 на овој правилник;

3) простор за гледачи е просторот кој, освен гледалиците, ги опфаќа и споредните простории, ходници и скали, до бината што е одвоена со преграда од несогорлив материјал;

4) простории за актери се, освен бината, и просториите околу бината, до преградата од несогорлив материјал со кој е одвоен просторот за гледачи. Просториите што се наоѓаат на страната од бината, а од сите страни се осигурени од пожар и имаат посебен влез од надвор, не спаѓаат во простории за актери;

5) бина е простор во кој се поставува сцена и на неа ѝ припаѓаат и сите помошни бини и простории, ако тие не се одвоени од бината со ѕид и со врати од несогорлив материјал;

6) главен разводен орман е орманот што го опфаќа главниот нисконапонски разводен орман за општо осветление и главниот разводен орман за сигурносно осветление;

7) сигурносно осветление е осветлението што го опфаќа помошното осветление и противпаничното осветление;

8) помошно осветление е сигурносното осветление што во случај на снемивање на напонот од мрежата автоматски се префрла на помошниот електроенергетски извор и што ги осветлува просториите за кои е пропишано минимално осветление;

9) противпанично осветление е сигурносното осветление кое во случај на снемивање на напонот од мрежата автоматски се префрла на акумулаторската батерија и го покажува најкраткиот пат за излез од зградата.

II. ШЕМИ НА ВРСКИТЕ

Член 3

Во главниот разводен орман мора да се наоѓа еднополова шема на врските на општото осветление и повеќеполова шема на врските на сигурносното осветление.

Член 4

Еднополовата шема на врските на општото осветление во главниот разводен орман содржи податоци за:

- 1) напонот, фреквенцијата и моќноста на главниот разводен орман и на другите разводни ормани;
- 2) бројот и моќноста на генераторот, трансформаторот, насочувачот, претворувачот и акумулаторот, со соодветните податоци;
- 3) ознаките на сите струјни кола;
- 4) начинот на осигуравањето, со номиналните вредности на сите струјни кола;
- 5) пресекот и материјалот на спроводниците за сите струјни кола;
- 6) применетата заштита од превисок напон на допир.

Член 5

Повеќеполовите шеми на врските на сигурносното осветление во главниот разводен орман ги содржат податоците наведени во член 4 на овој правилник, како и податоците за:

- 1) ознаките на сите струјни кола, со бројот на светилниците што ги напојуваат;
- 2) моќноста на сите струјни кола.

Член 6

На згодно и достапно место мора да се наоѓа шемата на инсталациите со означена намена на просториите и со обележени места на склопките за помошното и противпаничното осветление. Во таа шема можат да се забележат и местата на склопките за вклучување на одделни групи потрошувачи за просториите, како што се: гардероби, работилници, проекциони кабинни и сл.

III. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Член 7

Внатрешниот приклучок на кабелот и приклучното орманче не смеат да се наоѓаат во простории загроени од

пожар. Од таквите простории тие мораат да бидат одвоени со ѕид и со врати од несогорлив материјал.

Член 8

Разводните ормани мораат да се поставуваат во простории заштитени од пожари, кои се лесно достапни.

Ако разводните ормани не се поставени во затворени погонски простории, мораат од сите страни да се обложат со несогорлив материјал.

Член 9

Разводните ормани што содржат инсталации за различни напони, односно различни видови напони мораат да бидат градени така што да не постои можност за грешка при вклучувањето и пречка настанала на еден вид напон да не влијае врз другиот вид напон.

Член 10

Разводните ормани мораат да бидат изработени така што при вклучувањето на општото осветление да останат вклучени неопходните потрошувачи, како што се: црпки на подземна вода, пожарникарски црпки, лифтови, погон, несогорливи завеси, вентилатори и слично.

При снемивањето на напон од мрежата, неопходните потрошувачи треба автоматски да се напојуваат од помошниот електроенергетски извор, ако таков извор постои.

Член 11

Секој разводен орман мора да има шема на врската, со сите потребни ознаки. Сите водови треба да се означат така што спроводниците на одделни струјни кола да можат лесно да се разликуваат.

Член 12

Разводните ормани мораат да бидат изработени така што отпорот на изолацијата да може да се мери, а притоа неутралниот спроводник да не се симнува од стегалката. Сите проводници се врзуваат на редните стегалки, при што стегалките на неутралните спроводници на одделни струјни кола мораат да бидат премостени со летвичка (реглета).

Член 13

Ако треба да се групираат склопките, орманчињата со склопки мораат да се наоѓаат на лесно достапно место. Одделни групи потрошувачи треба да имаат свои посебни склопки за групно исклучување на општото осветление и за исклучување на другите потрошувачи, освен на неопходните потрошувачи наведени во член 10 на овој правилник.

IV. ВОДОВИ, СПРОВОДНИЦИ И ПРИБОР

Член 14

Постојано положените водови мораат да бидат технички заштитени и надвор од дофатот на раката, освен во електричните погонски простории.

Член 15

За поместлив вод можат да се употребуваат само типови на спроводници што се утврдени со прописите за југословенските стандарди за електрични проводници.

Член 16

Во кутиите и разделните орманчиња спроводниците смеат да се спојуваат само во вијчени стегалки.

Член 17

Приклучните направи за различни видови струја и за различни напони не смеат меѓусебно да се подудараат за да се спречи неправилното применување.

Член 18

Ако како заштитна мера се применува нулување, посебниот заштитен спроводник мора да го поврзе заштит-

ниот контакт на приклучникот со нулевата стегалка во најблискиот разведен орман.

Член 19

Ако одделни сијалични грла трајно се поставени во вути (олуци) за осветление, а се поврзани со отворено положени изолирани спроводници, растојанието меѓу спроводниците и подлогите мора да изнесува најмалку 10 mm, а меѓусебното растојание на спроводниците - најмалку 20 mm. Шелните на спроводниците мораат да бидат од несогорлив материјал, а растојанието помеѓу нив може да изнесува најмногу 200 mm.

Член 20

На местото на уводот во светилките спроводниците не смеат да се оштетат при поместувањето на светилките. Закачалките мораат да бидат од несогорлив материјал и мораат да издржат најмалку петократна тежина на светилката.

Член 21

Рефлекторите мораат да се постават толку далеку од запаливите предмети така што светлосниот сноп да не може да ги запали. Во просториите во кои се наоѓаат запални материји смеат да се постават само затворени електрични грејачи чијашто температура на површината никогаш не смее да биде поголема од 90°C.

Член 22

Греачите и вентилаторите на направите за загревање мораат автоматски да се исклучат од електроенергетскиот извор, а доводите на воздух во каналите на апаратите за загревање автоматски да се затвораат ако температурата на топлиот доведен воздух е поголема од 90°C односно ако во просторијата за загревање се активирани посебни уреди за јавување на пожар.

V. СИГУРНОСНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Член 23

Просториите од член 1 на овој правилник во кои се движат или задржуваат поголем број на лица, мораат да бидат снабдени со сигурносно осветление.

Член 24

Сигурносното осветление кое овозможува ориентирање во просториите во кои се движат или задржуваат поголем број на луѓе, мора, при испаѓањето на електричната мрежа, да биде такво што минималното осветление во оската на патиштата за евакуација или спасување и во просторот на главниот разделен орман да изнесува 1 лукс, мерено 0,85 m над подот.

Член 25

Сигурносното осветление (помошно и противпанично) мора под нормални услови за работа да се напојува од ист извор како и целокупното општо осветление. Ако напонот на сигурносното осветление е понизок од напонот на општото осветление, напонот на општото осветление мора да се намали со помош на трансформатор со галвански одвоени намотки. Употреба на автотрансформатор не е дозволена.

Член 26

Помошното осветление мора автоматски да се вклучи и кога помошниот електроенергетски извор, при снемивање на напон од мрежата, го преземе напојувањето на целокупното осветление или на дел од осветлението. Помошното осветление може да се напојува од акумулаторска батерија или од помошен агрегат. Помошниот агрегат мора да дава доволно електрична енергија и за сите потрошувачи наведени во член 10 на овој правилник.

Член 27

Помошното осветление мора да биде изработено така што при снемивањето на напон на помошниот агрегат автоматски да се префрли на акумулаторската батерија. Помошното осветление не смее трајно да се напојува од акумулаторската батерија.

Член 28

При испаѓањето на мрежниот напон на општото осветление сигурносната расвета мора во време од 3 s автоматски да се префрли на акумулаторската батерија. Автоматско вклучување на акумулаторската батерија се врши кога напонот на мрежата ќе падне на 0,85 до 0,7 Un и трае додека мрежниот напон не постигне вредност од 0,75 до 0,9 Un (Un е номинален напон на општото осветление).

Член 29

Светилките на паничното осветление мораат да бидат посебно видливо означени и поставени над вратата, на скалите, на излезите и премините, така што на лицата да им овозможи по најкраток пат да го напуштат загрозеното место и да излезат надвор односно на друго сигурно место.

Член 30

Ако акумулаторската батерија е единствен помошен електроенергетски извор на сигурносно осветление, мораат да бидат исполнети следните услови:

- 1) од батеријата смее да се напојува само сигурносното осветление;
- 2) струјните кола можат да се оптоворат најмногу со 12 светилки чијашто вкупна струја не смее да биде појака од 6 A, при што обата проводника мораат да се заштитат со осигурувачи од 10 A.

Член 31

Акумулаторската батерија на сигурносната расвета мора да има напон утврден со прописите за важечките југословенски стандарди за акумулатори. Капацитетот на батеријата мора да осигури без помош на мрежата непрекинато, минимално едночасовно дејствување на сигурносното осветление.

Член 32

Сигурносната расвета се напојува од акумулаторската батерија на следните начини, и тоа:

- 1) со централно напојување на светилките на сигурносната расвета;
- 2) со поединечно напојување на светилките на сигурносната расвета;

a) Сигурносна расвета со централна акумулаторска батерија

Член 33

На акумулаторската батерија се приклучува само сигурносната расвета. Просторијата во која е сместена акумулаторската батерија е одвоена од соседните простории со преграда од негорлив материјал.

Член 34

Не е дозволено да се зема напон од одделни ќелии на акумулаторската батерија.

Член 35

Со уредот за полнење на акумулаторската батерија празната батерија за 10 h мора да се наполни до 90% од номиналниот капацитет и мора да овозможи постојано дополнување. Уредот за полнење е снабден со волтметар со кој се проверува напонот на акумулаторската батерија и со амперметар за контрола на струјата на празнењето. Паралелна работа на батеријата и уредот за полнење не е дозволена. Уредот за полнење мора да се наоѓа во непосредна близина на акумулаторската батерија. Преносните батерии можат да се полнат и на друго место.

Член 36

Мрежните трансформатори мораат да имаат галвански одвоени намотки.

Член 37

Сигурносните светилки со флуоресцентни цевки се напојуваат преку претворувачите.

б) светилки на сигурносната расвета со одделни акумулатори**Член 38**

Во светилките за сигурносна расвета со одделни акумулаторски батерии можат да се вградуваат акумулатори чијашто трајност мора да изнесува најмалку три години.

Акумулаторските батерии мораат да бидат изработени така што за сето време на употреба да не бараат никакво одржување и мораат да бидат во согласност со прописите за југословенските стандарди за акумулатори.

Член 39

За сигурносната расвета со одделни акумулатори исправувачот на акумулаторот мора да биде димензиониран така што наполно испразнета батерија за 36 h да ја наполни до 100% од номиналниот капацитет и да овозможи постојано дополнување. По еден час работа и повторно 24-часовно полнење светилката мора да свети најмалку еден час. Струјата на дополнување за Ni-Cd акумулатори мора да биде $\max 0,05 C_2$ при номинален мрежен напон.

Член 40

На секоја светилка е потребно да се изведе индикација на полнењето на сопствената акумулаторска батерија.

Член 41

За сигурносно осветление се употребуваат сијалици со жарено влакно и флуоресцентни светилки напојувани преку соодветен претворувач.

Член 42

Разводниот орман на сигурносното осветление мора видно да се разликува од разводниот орман на општото осветление. Обата ормана можат да се спојат во еден орман ако се исполнети условите од член 9 на овој правилник и ако орманите се одвоени со преграда од негорлив материјал.

Член 43

На секој разводен орман мора да се наоѓа склопка со помош на која може одеднаш да се вклучи целокупното сигурносно осветление, а притоа да не се нарушува автоматското префрлање поради снемвање на напон од мрежата. Склопката од став 1 на овој член треба:

- 1) да го прекине евентуалното полнење и напојување на акумулаторската батерија за сигурносно осветление;
- 2) напонот на батеријата да го доведе до автоматските склопки за помошно осветление и за панично осветление;
- 3) да го активира склопот што го контролира напонот потребен за вклучување на сигурносното осветление според член 28 на овој правилник.

Член 44

Сигурносното осветление, по правило, се исклучува само од главниот разводен орман.

Член 45

На главниот разводен орман мораат да бидат вградени следните инструменти:

- 1) волтметар за напон на сигурносното осветление, со класа 1,5, со означен најнизок и највисок напон на батериите;
- 2) амперметар на помошното осветление, со класа 1,5, со означена најголема дозволена струја;
- 3) амперметар на паничното осветление, со класа 1,5, со означена најголема дозволена струја.

На главниот разводен орман мораат да бидат означени и

- 1) фирмата односно називот и седиштето на производителот;
- 2) номиналниот приклучен напон и напонот на акумулаторската батерија;
- 3) максимално дозволена струја од батеријата, која е потребна за утврдено време на работа на сигурносната расвета.

Член 46

На главниот разводен орман мораат да бидат вградени сигнални сијалици, кои сигнализираат кој електроенергетски извор моментно го напојува општото, помошното и паничното осветление.

в) инсталација на сигурносното осветление**Член 47**

Инсталациите на сигурносното осветление под малтер или во малтер мораат да бидат најмалку 50 mm оддалечени од сите други електроенергетски инсталации. Инсталациите под малтер, на полици или во канали мораат да бидат од другите електроенергетски инсталации одвоени со негорлива преграда односно со метална цевка.

Член 48

Во одделни струјни кола на сигурносното осветление не смеат да се наоѓаат склопки. Дозволен е само бакарни спроводници со пресек најмалку од 1,5 mm². Отпорот на изолацијата на спроводникот мора да биде најмалку 250 K Ω (килооми). Изолацијата мора да издржи високи температури. Разводните кутии на сигурносното осветление мораат да бидат однатре обоени со црвена боја.

Член 49

Спроводниците на сигурносното осветление од акумулаторската батерија до главниот разводен орман и спроводниците помеѓу разводните ормани, по правило, се полагаат по правило, надвор од просториите во кои постои опасност од пожар. Ако тоа не е изводливо, спроводниците мораат да имаат изолација отпорна на оган и, по правило, прстенесто напојување на разводните ормани.

Член 50

Инсталацијата на сигурносното осветление не смее да биде заземјена ако се напојува преку трансформатор за галванско одвојување, заштитен трансформатор и помошен агрегат односно акумулаторска батерија.

Член 51

Во простории со две или повеќе сигурносни светилки е потребно да се изведат најмалку две струјни кола.

Член 52

Со далечинско управување со сигурносната расвета мора да се овозможи исклучување на сигурносната расвета кога нема мрежен напон, а не е потребно сигурносната расвета да свети.

Далечинското управување мора да биде изведено така што краткиот спој помеѓу линиите за далечинско управување, прекилот, како и спојот со земјата на која и да е од тие линии не ја менуваат состојбата на сигурносната расвета. При повторното воспоставување на мрежниот напон, со далечинското управување мора да се овозможи автоматско враќање на светилката во подготвителна работа. Со далечинското управување мора да се овозможи и испитување на целокупната сигурносна расвета и кога постои мрежен напон.

Член 53

Светилките за противпанично осветление мораат да бидат означени со лесно уочлива црвена ознака. На згодно место покрај светилката се поставува ознаката на струјното коло.

Член 54

Натписите и ознаките на сигурносните светилки што се користат при означување на патиштата и излезите за спасување мораат да бидат обоени така што подлогата да е со зелена боја, а натписот или знакот со бела боја.

Член 55

Сигурносните светилки се означуваат според прописите за југословенските стандарди за светилки, за сијалици со жарено влакно и светилки за флуоресцентни цевки.

На сигурносната светилка мораат да бидат испишани податоците за:

- 1) фирмата односно називот и седиштето на производителот;
- 2) типот на светилката;
- 3) приклучниот напон и неговата фреквенција;
- 4) светлечкото тело;
- 5) автономноста на работата;
- 6) заштитата;
- 7) класата (само ако е во прашање II класа).

VI. ТЕАТРИ, КИНА, ВАРИЈЕТЕА И КОНЦЕРТНИ САЛИ

Член 56

Металните делови на конструкциите и сите видови инсталации (за водовод, греење, вентилација итн.) е потребно галвански да се поврзат меѓусебно и на повеќе места да се спојат со заштитен спроводник. Поврзувањето мора да биде изведено со помош на бакарен спроводник со пресек од најмалку 16 mm^2 или со помош на поцинкувана челична лента со соодветен пресек (на пр. $20 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$).

Член 57

Подвижните метални делови на бината, челичните јажиња за бесење и сл., не смеат да се употребат како заштитен вод, иако мораат да бидат заштитени.

Член 58

Проекционите и звучните апаратури можат непосредно погонски да се земјат и ако е како заштитна мерка применето нулување, а да не се врзат за нулевиот спроводник, под услов апаратурите да се заштитени од превисок напон на допир со заштитна струјна склопка.

Член 59

Ако проекционата кабина и кабината на рефлекторите се сметаат за простории особено загрозувани од пожар, електричните грејачи мораат да се постават што подалеку од просторијата во која се премоткуваат филмовите и мораат да бидат заштитени со куќиште чија температура не смее да биде поголема од 90°C . Насочувачите, разводните ормани и сл., мораат да се поставуваат надвор од проекционите кабини, просториите за премоткување на филмови и просториите за рефлектори.

Член 60

Посебни разводни органи мораат да имаат следните простории, и тоа:

- 1) просторијата за пожарникарски направи;
- 2) проекционата кабина;
- 3) гледалиштето;
- 4) споредната просторија во просторот за гледачи;
- 5) просторијата за актери;
- 6) бината.

Член 61

Посебни ормани со заеднички склопки за исклучување на сите потрошувачи, освен на општото и сигурносно-то осветление, мораат да се наоѓаат во следните простории, и тоа во:

- 1) просториите загрозувани од пожар;
- 2) складот;
- 3) работилниците;
- 4) гардеробата за актери;
- 5) бината;
- 6) проекционата кабина.

Сигналната сијалица мора видливо да покаже кога склопката е вклучена. Орманот со склопката за исклучување мора да се наоѓа на лесно достапно место покрај вратата надвор од кабината и мора да биде осветлен со помошно осветление и видливо означен. Во орманот може да биде поставен и контактор, во кој случај на повеќе места во кабината можат да се постават склопки опремени со сигнална сијалица или со копчиња за исклучување на магнетниот калем на контакторот.

Член 62

Во проекционата кабина може да се вгради орман со склопки за општо осветлување на салата ако во орманот се поставени самите склопки или копчиња за исклучување на магнетните калемии на соодветни контактори. Сигналната сијалица мора да покажува кога се склопките односно копчињата вклучени и исклучени.

Член 63

Сите разводни ормани во просториите за актери мораат да се постават во простории заштитени од пожар. На бината не смеат да се поставуваат потојани разводни ормани.

Член 64

Сите водови за осветлување на просторијата за актери мораат да се постават надвор од бината во простории заштитени од пожар.

Член 65

За општо осветлување мораат да се предвидат најмалку две струјни кола во просториите што имаат повеќе од три светилки, во ходниците, на скалите, премините и излезите.

Член 66

Во просториите за актери инсталациите не смеат да се изведуваат со повеќежичени водови (на пр. PP/R или PG/R). Ако се употребат кабли, тие можат да се положат врз несогорлива подлога и мораат да бидат прицврстени со дистантни шелни од изолационен материјал. Спојување на каблите е дозволено само во разводните ормани или во орманите со склопки.

Член 67

Инсталациите се заштитуваат од преоптоварување и краток спој со инсталациони автомати, а разводните ормани – со ножести осигурувачи со голема моќност (осигурувачи N). Ако на еден вод има повеќе потрошувачи, сите мораат да се исклучуваат од разводниот орман, со помош на една склопка.

Член 68

Ако, заради намалување на падот на напонот, одделни жили на повеќежилните водови или кабли паралелно се врзуваат, осигурувачот мора да ѝ одговара на жилата со најмал пресек.

Член 69

Разнобојните светилки на бината можат да се заштитат со одделен осигурувач за секоја боја на сијалица. Во тој случај најјакниот осигурувач може да биде 20 A – за грла E 27, а 25 A – за грла E 40.

Светилките можат да имаат еден заеднички спроводник ако неговиот пресек е еднаков на збирот на пресекот на спроводникот за секоја боја на сијалиците.

Член 70

Водовите за подвижни светилки на бината мораат да бидат изработени според прописите на југословенските стандарди за електрични спроводници. Тие водови мораат да бидат така прицврстени на светилката така што при груба работа да не можат да се оштетат.

Пресеците на водовите за подвижни светилки мораат да одговараат на осигурувачот на најјакниот потрошувач.

Ако водовите се разгрануваат, подвижните разводни ормани мораат да бидат изведени така што да не можат да предизвикаат пожар. Разводните ормани мораат однатре да бидат обложени со неспроводен и несогорлив материјал со доволна дебелина. Лесните водови изведени според прописите за југословенските стандарди за електрични спроводници смеат да се употребуваат само за приклучок на постојано прицврстени светилки и потрошувачи, и тоа во должина најмногу од 2 m.

Член 71

Во светилките за осветлување на рампа, хоризонт и сценски површини можат да се употребуваат само керамички грла.

Член 72

Сите светилки на бината, во работилниците, гардеробата, на скалиште и ходниците на просториите за актери и светилките во проекционите кабини и во кабините за осветлување, како и светилките што се наоѓаат на местата на кои, со оглед на намената на просториите е потребна механичка заштита, мораат да имаат заштитна мрежа која мора да биде прицврстена за самата светилка, а не за грлото на сијалицата.

Работилниците и гардеробите мораат да бидат осветлени само со постојано прицврстени светилки, а масите за шминкање мораат да имаат посебни струјни кола.

Член 73

Лачните светилки мораат да бидат опремени со направи со кои се спречува испаѓањето на вжарениот јаглен. Светилките со висок притисок мораат да имаат вградени направи за палење и вградена склопка која го прекинува струјното коло на палење кога светилката ќе се отвори.

На бината можат да се употребуваат само посебни, механички отпорни приклучни направи, што не можат ненамерно да се раздвојуваат.

Член 74

Бината, мора да има посебни струјни кола за противпанично осветление кои се одвоени од струјните кола на противпаничното осветление на просторот за гледачи. Противпаничното осветление на бината мора да ја осветлува бината со просечно осветление од најмалку три лукса.

Член 75

Покрај автоматското вклучување на противпаничното осветление, мора да се предвиди и независно рачно вклучување. Соодветни склопки или копчиња опремени со сигнални сијалици, осветлени со помошно осветление и посебно видно означени, треба да се монтираат, и тоа:

1) по една склопка или копче покриено со стакло најмалку на два излеза, и тоа од внатрешната или од надворешната страна на салата односно гледалиштето заради вклучување на осветлението во сите простории за гледачи;

2) по една склопка или копче во кабината за осветлување и во кабината на дежурниот чувар заради вклучување на осветление во просториите за актери и на бината.

Противпаничното осветление мора да се вклучува моментно.

Член 76

Во просториите за актери и во проекционата кабина не смеат да се поставуваат разводни ормани ни напојни водови на сигурносното осветление.

Водовите на одделни светилки на сигурносното осветление мораат да бидат што пократки и мораат да ги напојуваат само сигурносните светилки на просториите од став 1 на овој член.

Член 77

Во просториите во кои се предвидува противпанично осветление мораат да постојат најмалку две светилки за противпанично осветление.

VII. СТОКОВНИ КУЌИ И САЈМИШТА**Член 78**

Продажниот простор, складовите, излозите и работилниците на стоконите куќи и сајмиштата се сметаат, во смисла на овој правилник, за простории загрозени од пожар.

Член 79

Во сите разводни ормани мора да се овозможи одделно исклучување на сите водови.

Член 80

Во продажниот простор, складовите и работилниците мораат да се наоѓаат ормани со склопки поставени од

надворешната страна покрај вратата што води во тие простории така што склопките да не им бидат достапни на купувачите.

Орманите со склопките мораат да бидат опремени со посебни склопки за групно исклучување на сите потрошувачи, освен на сигурносното осветление и на осветлението што е вклучено преку цела ноќ. Склопките мораат да бидат опремени со сигнални сијалици кои покажуваат кога склопките се вклучени и исклучени.

Член 81

Одделни групи излози мораат наеднаш да се исклучат со помош на склопката што се наоѓа на лесно достапно место.

Склопката, по правило, мора да биде заштитена со стакло. Вклучувањето и исклучувањето на склопката мора да го покажува сигнална сијалица.

Член 82

Приклучниците мораат да имаат свои струјни кола, кои се одвоени од осветлението. Преносни приклучници во излозите не се дозволени.

Член 83

Напојниот вод на инсталациите што служат за привремено приклучување на светилки или апарати заради прикажување на купувачите мора моментно да се исклучи со склопка што се наоѓа во непосредна близина на продавачот.

Член 84

Делот од продажниот простор во кој на купувачите им се прикажува работата на светилката или апаратот мора да биде доволно оддалечен или на некој друг начин заштитен од заземјените метални делови на конструкциите во продажниот простор, така што да не е можен истовремен допир на металниот дел и светилката односно апаратот. Во таквиот дел на продажниот простор подот мора да биде од изолационен материјал.

Член 85

Во продажните простории, во складовите и работилниците, како и на скалите мора да постои помошно осветление.

Член 86

Ако помошното осветление се напојува од помошен агрегат, за напојување на противпаничното осветление е доволна акумулаторска батерија за едночасовно трајно празнење без учество на мрежата.

Член 87

Во продажните простории, во бифеата и на скалите мора да постои противпанично осветление чии светилки мораат да бидат означени и поставени според член 29 од овој правилник.

Член 88

Во повеќекатните стоконите куќи, освен автоматско вклучување на противпаничното осветление, мора да постои и независно рачно вклучување за секој одделен кат. Соодветни склопки или копчиња што се посебно видно означени и опремени со сигнални електрични светилки, мораат да бидат поставени кај дежурниот чувар и кај главната благајна и мораат да бидат заклучени.

VIII. ПРИВРЕМENO УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ВО ЗГРАДИ**Член 89**

Во привремено уредените простории од член 1 точка 2 на овој правилник покрај електроенергетските инсталации се поставуваат по потреба, и соодветни предупредувања.

Член 90

Инсталациониот материјал што се употребува за привремено уредување на просториите мора да одговара на прописите за југословенските стандарди за електрични спроводници и приклучен прибор.

Член 91

Електричните направи во забавните паркови, чии делови под напон посетителот лесно може да ги допре, смеат да работат само под мал напон.

Член 92

Електричните возила на автодромите кај кои одземачот на струја е надвор од дофатот на раката смеат да работат само под напон до 110 V ако подот по кој се движат возилата е заземјен а одземачот на струјата е заштитен од случаен допир.

Член 93

Инсталациите на привремено уредени простории мораат да бидат такви да можат моментно да се исклучуваат со склопка која мора да се наоѓа во непосредна близина до местото на чуварот, благајната или слично место.

Член 94

Одделни делови на привремено уредени простории на отворен простор треба да имаат постојано вградени инсталации чишто делови при составувањето меѓусебно се поврзуваат со помош на штекер и преносни приклучници.

Член 95

Струјните кола на општото осветление се заштитуваат со осигурувачи од најмногу 10 A – за грлата E 27 и со осигурувачи од најмногу 15 A – за грлата E 40.

Член 96

Грлата што се наоѓаат надвор или на дофатот на раката мораат да бидат од изолационен материјал. Приклучните водови што се наоѓаат надвор потребно е да се обезбедат од случаен допир, на пример со чаури од изолационен материјал.

Член 97

За одделни постојани струјни кола мораат, по правило, да се употребуваат водови слични на кабел односно водови што се за таа намена утврдени со прописите за југословенските стандарди за електрични спроводници.

Водовите надвор се прицврстуваат со помош на изолациони шелни, а за оградоците на водовите се применуваат само прицврстени разводни кутии наменети за влажни простории.

Член 98

За одделни постојани струјни кола смеат да се употребуваат и големи спроводници, но само ако поради начинот на работа во просторијата таква инсталација е неопходна и ако е обезбедена целосна заштита од случаен допир.

Член 99

Ако тоа го бараат околностите, водовите треба механички да се заштитат. Водовите што се надвор треба да се продолжуваат само во прицврстени разводни кутии наменети за влажни простории, а во згради – со помош на штекери и преносни приклучници.

Член 100

Подвижните венци и синцири од сијалици надвор и во згради мораат да се поставуваат на височина од најмалку 2,50 m над земјата односно подот. За распони до 20 m пресекот на бакарните спроводници мора да биде најмалку 6 mm².

Член 101

Илуминациските синцири со сијалици што се постојано поставени и не се на дофат на раката можат да бидат

изведени од илуминациски грла според прописите за југословенските стандарди за светилки.

Член 102

За подвижните потрошувачи треба да се употребуваат поместливи водови од тешка изработка. За потрошувачи со моќност до 2 kW, како и во поповолни околности се дозволени водови од средна изработка.

Член 103

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките мери за електроенергетски инсталации во просториите со специфични услови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/67).

Член 104

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-2192/1

17 април 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоević, с. р.

833.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ФАРОВИТЕ ЗА МОТОЦИКЛИ

1. На задолжителна хомологација подлежат фаровите за мотоцикли:

2. Карактеристиките на квалитетот на фаровите за мотоцикли кои подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри, контролата на сообразноста на сериски произведените фарови за мотоцикли на хомологиранит тип, постапката на задолжителна хомологација, содржината на извештајот за испитувањето заради издавање на соопштение за хомологацијата и изгледот на хомологационата ознака и на образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на фаровите за мотоцикли што се изработени врз основа на Правилникот бр. 57 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на фаровите за мотоцикли се врши на мострите што го претставуваат типот на фарови за мотоцикли опфатени со оваа наредба.

4. За типот на фарови за мотоциклите кој, според извештајот за испитување на односниот тип, ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.

5. Контрола на сообразноста на сериски произведените фарови за мотоцикли на хомологиранит тип врши организацијата на здружен труд овластена за хомологациони испитувања на фаровите за мотоцикли.

6. За хомологациони испитувања на фаровите за мотоцикли може да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни услови, и тоа:

1) да располага со уреди за калориметриски испитувања на светлоста и со уреди за фотометриски испитувања,

2) да има работници за работи на испитувањата, што ги имаат следните квалификации и работно искуство:

– ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата – дипломиран инженер техничка насока, со најмалку три години работно искуство;

– ако се во прашање стручни работници – техничари, со најмалку 5 години работно искуство.

7. Оваа наредба ќе се применува на фаровите за мотоцикли конструирани по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за фаровите за мотоциклите што се наоѓаат во сервиско производство, по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-02-4124
3 јуни 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

834.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА ВО ПОГЛЕД НА ВГРАДУВАЊЕТО НА СВЕТОСНИ И СВЕТОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

1. На задолжителна хомологација подлежат возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди.

2. Карактеристиките на квалитетот на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди, што подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри, контролата на сообразноста на сервиски произведените возила на хомологирааниот тип, постапката за задолжителна хомологација, содржината на извештајот за испитувањето заради издавање на соопштение за хомологацијата и изгледот на хомологационата ознака и образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди, изработени врз основа на Правилникот број 48 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата, опремата и деловите на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди се врши на мострите што го претставуваат типот на возилата опфатени со оваа наредба.

4. За типот на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди, кој според извештајот за испитувањето на односниот тип ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.

5. Контрола на сообразноста на сервиски произведените возила на хомологирааниот тип врши организацијата на здружен труд овластена за хомологација на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди.

6. За хомологациони испитувања на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди може да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни услови, и тоа:

1) да располага со уреди и алат за испитување на спроведувањето на задолжителна хомологација на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди,

2) да има работници за работи на испитувањето, кои ги имаат следните квалификации и работно искуство:

– ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата – дипломиран инженер техничка насока, со најмалку три години работно искуство;

– ако се во прашање стручни работници – техничари, со најмалку пет години работно искуство.

7. Оваа наредба ќе се применува на возилата конструирани по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за возилата што се наоѓаат во сервиско производство – по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.: 05-02-4091
9 јули 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

835.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МОТОЦИКЛИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ВГРАДУВАЊЕТО НА СВЕТОСНИ И СВЕТОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

1. На задолжителна хомологација подлежат мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди.

2. Карактеристиките на квалитетот на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди, што подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри, контролата на сообразноста на сервиски произведените мотоцикли на хомологирааниот тип, постапката на задолжителната хомологација, содржината на извештаите за испитувањето заради издавање на соопштение за хомологацијата и изгледот на хомологационата ознака и на образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителната хомологација на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди, изработени врз основа на Правилникот бр. 53, донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опремата и на деловите на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди се врши на мострите кои го претставуваат типот на мотоциклите опфатени со оваа наредба.

4. За типот на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди што според извештајот за испитувањето на односниот тип ги исполнува пропишаните услови Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.

5. Контрола на сообразноста на сервиски произведените мотоцикли на хомологирааниот тип врши организацијата на здружен труд овластена за хомологациони испитувања на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди.

6. За хомологациони испитувања на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди може да се овласти организацијата на здружен труд, која освен условите од член 60 на Законот за стандардизација ги исполнува и следните посебни услови, и тоа:

1) да располага со уреди и алат за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди,

2) да има работници за работи на испитувањето кои ги имаат следните квалификации и работно искуство:

– ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата – дипломиран инженер техничка насока, со најмалку три години работно искуство;

– ако се во прашање стручни работници – техничари, со најмалку пет години работно искуство.

7. Оваа наредба ќе се применува на мотоциклите конструирани по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за мотоциклите кои се наоѓаат во сериско производство по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-02-2992

3 јуни 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

836.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА СИГУРНОСНИТЕ СТАКЛА ЗА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И НИВНИТЕ ПРИКОЛКИ

1. На задолжителна хомологација подлежат сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки.

2. Карактеристиките на квалитетот на сигурносните стакла за моторните возила и за нивните приколки кои подлежат на испитување, методите на испитување, постапката и начинот на земање мостри, контролата на сообразноста на сериски произведените сигурносни стакла за моторните возила и за нивните приколки на хомологираниот тип, постапката на задолжителна хомологација, содржината на извештајот за испитувањето заради издавање на соопштение за хомологацијата и изгледот на хомологационата ознака и на образецот на соопштението за хомологацијата се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на сигурносните стакла за моторните возила и за нивните приколки, што се изработени врз основа на Правилникот бр. 43 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на деловите и опремата на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и се составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки се врши на мострите кои го претставуваат типот на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки опфатени со оваа наредба.

4. За типот на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки кој, според извештајот за испитувањето на односниот тип, ги исполнува пропишаните услови Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.

5. Контрола на сообразноста на сериски произведените сигурносни стакла за моторните возила и нивните приколки на хомологираниот тип врши организацијата на здружен труд овластена за хомологациони испитувања на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки.

6. За хомологациони испитувања на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки може да се овласти организацијата на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и посебни услови, и тоа:

1. да располага со следната опрема:

- со уред за испитување на фрагментацијата;
- со уред за испитување на механичката цврстина;
- со уред за испитување на абразијата;

- со уред за испитување на висока температура;
- со уред за испитување на отпорноста на зрачење;
- со уред за испитување на отпорноста на влага;
- со уред за испитување на пропуштањето на светлоста;

– со уред за испитување на оптичкото изобличување;

– со уред за испитување на одвојувањето на секундарниот лик;

– со уред за испитување на бојата;

– со уред за испитување на однесувањето при горење (отпорноста на оган);

– со тридимензионална кукла за определување на точката Н;

– со останатите мерни уреди според Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки;

2) да има работници за работи на испитувањето кои ги имаат следните квалификации и работно искуство:

– ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата – дипломиран инженер од техничка насока со најмалку три години работно искуство;

– ако се во прашање стручни работници – техничари, со најмалку пет години работно искуство;

7. Оваа наредба ќе се применува на сигурносни стакла конструирани за моторните возила и за нивните приколки по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а за сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки што се наоѓаат во сериско производство – по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-02-4539

26 септември 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

837.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за крајбрежно-то море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65, 25/70, 21/74 и 13/79), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ

1. Во Наредбата за установавање на забранети зони во југословенските внатрешни морски води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/84) во точка 1 одредбата под 11 се менува и гласи:

„11) зона што го опфаќа морскиот појас со широчина од 500 метри, сметајќи од брегот на островот Голи;“

Одредбата под 12 се менува и гласи:

„12) зона што го опфаќа морскиот простор околу Брионските острови, ограничена со линијата што ги соединува следните точки:

– позицијата 44°56,8'N, 13°42,6'E,

– позицијата 44°54,9'N, 13°42,8'E,

– позицијата 44°53,1'N, 13°45,1'E,

– позицијата 44°53,9'N, 13°46,7'E,

– позицијата 44°54,5'N, 13°47,2'E,

– позицијата 44°55,5'N, 13°46,8'E,

– позицијата 44°56,9'N, 13°44,7'E.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 288-1-4/1

9 декември 1985 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

838.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

I. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Реден број	Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 27 октомври до 29 март)		Денови	Во летниот период (од 30 март до 26 октомври)		Денови
		од часот	до часот	1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела	од часот	до часот	1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Белград”	05,30	23,00	2, 3, 4, 6, 7	05,30	23,30	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		05,30	24,00	1, 5			
2	„Загреб”	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3	„Сплит”	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	06,00	22,30	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	„Љубљана”	06,00	21,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
5	„Дубровник”	07,00	21,00	1, 2, 3, 4, 6	06,00	24,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		07,00	22,00	5			
		07,00	19,00	7			
6	„Титоград”	06,30	21,45	1	05,50	21,00	1, 2, 3, 4
		06,30	09,00	2	05,50	00,30	5
		06,30	20,45	3, 5	05,50	22,30	6
		05,30	09,00	4	05,50	22,30	7
		06,00	09,00	6			
		16,00	21,45	2			
		18,00	21,45	4			
		18,00	20,45	6			
		18,30	20,45	7			
7	„Сараево”	06,00	21,00	1, 3, 5	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		07,00	21,00	2, 4, 6, 7			
8	„Скопје”	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5	06,00	22,00	1, 2, 3, 4, 5
		06,00	08,00	6, 7	06,00	08,00	5, 7
		16,00	22,00	6, 7	16,00	22,00	5, 7
9	„Тиват”	07,00	15,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	06,00	18,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10	„Охрид”	07,00	12,00	1, 4	06,00	11,00	1
		08,00	12,00	2, 5	07,00	11,00	2
		08,00	15,00	3	06,00	08,00	3, 5
		18,00	20,00	5	06,00	10,00	4
					16,30	23,00	1
					21,00	23,00	2, 7
					20,30	23,00	3
					22,00	23,00	4
					18,00	20,00	5
11	„Задар”	05,00	07,00	1, 4	Во летниот период (од 27 март до 5 мај и од 18 октомври до 31 октомври)		
		06,00	13,00	2			
		06,00	12,00	3			
		06,00	08,00	5			
		07,30	10,30	6			
		12,45	14,15	7			
		19,15	20,00	1			
		17,00	19,30	2, 4			
		18,00	19,30	3			
		18,00	20,00	5			
					06,00	08,30	1
					18,00	22,30	1
					08,30	10,30	3
					17,00	23,00	3
					Во летниот период (од 6 мај до 17 октомври)		
					06,00	08,30	1
					13,00	22,30	1
					06,30	10,30	3
					13,00	23,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 27 март до 3 јуни и од 2 октомври до 31 октомври)		
					06,00	07,30	2
					13,00	15,00	2
					Во летниот период (од 4 јуни до 1 октомври)		
					05,15	08,00	2
					11,30	24,00	2
					Во летниот период (од 27 март до 1 јуни и од 17 октомври до 31 октомври)		
					06,00	10,00	4
					14,45	17,00	4
					Во летниот период (од од 2 мај до 16 октомври)		
					06,00	22,30	4
					Во летниот период (од 27 март до 31 мај и од 14 септември до 31 октомври)		
					08,00	10,00	5
					17,00	19,00	5
					Во летниот период (од 1 јуни до 13 септември)		
					07,00	10,30	5
					16,00	19,00	5
					Во летниот период (од 7 јуни до 21 септември)		
					08,00	09,30	6
					12,30	19,00	6
					Во летниот период (од 27 март до 31 октомври)		
					09,45	12,00	7
					18,00	22,30	7
12	„Риека”	07,00	09,00	1, 2, 3, 5	07,00	19,45	1, 3, 4, 5
		16,30	18,30	7	07,00	19,00	2
		19,00	21,00	1, 3, 4, 5, 6	09,00	20,00	6, 7
					Во летниот период (од 27 март до 30 април)		
					06,00	09,00	1
					18,00	22,00	1, 4
					05,00	08,00	2, 3, 5
					20,00	22,00	2
					05,00	07,00	4
					17,00	21,30	3
					18,00	21,00	5, 6
					18,00	22,30	7
					Во летниот период (од 1 мај до 31 октомври)		
					06,00	22,30	1
					05,00	22,00	2, 3
					05,00	21,30	4
					05,00	23,00	5
					05,30	23,00	6, 7
14	„Приштина”	06,30	10,00	1	05,30	09,00	1, 3, 4, 5
		06,00	10,00	4	06,30	09,00	2
		18,00	21,00	3, 5	20,00	23,00	1, 4, 7
					20,00	22,30	3
					17,00	20,00	5
15	„Марибор”	06,00	12,00	1, 2, 3, 4, 5	06,00	12,00	1, 2, 3, 4, 5
		06,00	08,00	6	06,00	10,00	6
		18,00	22,00	1, 3, 5	17,00	21,30	1, 2, 3, 4, 5
		17,00	22,00	2, 4	20,00	21,30	7
		20,00	22,00	7			
					Во летниот период (од 2 јуни до 29 септември)		
					06,00	09,00	7
					06,00	10,00	1, 2, 4, 6
					05,25	10,00	3, 5
					15,30	21,30	1
					17,30	21,30	2, 4, 5
					15,30	22,00	3
16	„Мостар”	06,30	10,00	1, 2, 3, 4	06,00	10,00	1, 2, 4, 6
		06,30	12,00	5, 6	05,25	10,00	3, 5
		16,00	20,00	1, 2, 3, 5, 6, 7	15,30	21,30	1
		18,00	21,00	4	17,30	21,30	2, 4, 5
					15,30	22,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
					Во летниот период (од 27 март до 14 мај и од 16 септември до 26 октомври)		
17	„Осиек“	06,00	10,00	5	06,00	11,30	1, 2, 4, 5, 6
		06,00	12,00	2, 3, 4	15,30	23,00	1, 2, 4, 5
		08,00	19,00	1, 6	06,00	13,00	3, 7
		15,00	21,00	2, 3, 4, 5	15,30	23,00	3
		07,00	13,00	7			
					Во летниот период (од 15 мај до 15 септември)		
					06,00	11,30	1, 4, 5, 6
					05,00	11,30	2
					16,00	23,30	1, 5
					15,30	23,00	2, 4, 6
					06,00	13,00	3, 7
					15,30	23,00	3
		Во зимскиот период (од 27 октомври до 28 февруари)			Во летниот период (од 27 март до 30 септември)		
18	„Порторож“	08,00	15,00	1, 5, 6, 7	08,00	20,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		08,00	17,30	2, 4			
		Во зимскиот период (од 1 март до 29 март)			Во летниот период (од 1 октомври до 31 октомври)		
		08,00	17,00	1, 3, 5, 6, 7	08,00	17,00	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		08,00	17,30	2, 4			

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се подразбира времето од почетокот до завршувањето на работата на службите утврдени со закон.

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 29 март 1986 година и надвор од времето на отвореноста во случаи на присилно слетување.

4. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореноста во случаите предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба.

5. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенско време.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворена („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/85 и 42/85).

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/1 бр. 6822/1
16 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљаккиќ, с. р.

859.

Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84, 21/85, 52/85 и 63/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/85 и 59/85) во точка 2 одредба под 2 адинеја трета, процентот: „14,3%“ се заменува со процентот: „13,8%“.

2. Во точка 3 став 1 одредба под 1 процентот: „33%“ се заменува со процентот: „42%“.

3. Во точка 14 по став 2 се додава нов став 3, који гласи:

„Банките кои не ќе остварат пораст на кредитите за извоз, во смисла на точка 3 одредба под 2 на оваа одлука, можат да им го отстапуваат на други банки износот на неискористениот дел од порастот на кредитите во смисла на таа одредба, под услов тоа отстапување да се врши наменски само за давање кредити за извозот наведен во точка 3 одредба под 2 на оваа одлука.“

Досегашните ст. 3, 4, 5 и 6 стануваат ст. 4, 5, 6 и 7.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 113
16 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

840.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Стопанската комора на Југославија, Стопанската комора на Босна и Херцеговина, Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Словенија, Стопанската комора на Србија, Стопанската комора на Хрватска, Стопанската комора на Црна Гора, Стопанската комора на Војводина, Стопанската комора на Косово и Здружението на банките на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА И ЕКОНОМСКАТА ОПРАВДАНОСТ НА НАМЕРУВАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Тргувајќи од утврдените права, обврски и одговорности на работниците во здружениот труд во стопанисувањето со инвестициони средства и од определбите на Долгорочната програма за економска стабилизација што се однесуваат на нужноста од квалитативни структурни промени во стопанството заради битно подобрување на положбата на Југославија во меѓународните економски односи, нејзиното поефикасно и поурамнотежено вклучување во меѓународната поделба на трудот и зголемување на производството врз основа на економски поприватливи комбинации на расположивите фактори на производство и од други квалитативни промени во стопанисувањето, учесниците во овој општествен договор ќе преземаат мерки и активности да се обезбеди:

- доносителот на инвестициона одлука, за инвестициони вложувања во областа на стопанството, вклучувајќи ја стопанската инфраструктура и науката и технологијата, да врши односно да обезбеди стручна оценка за општествено-економската оправданост на намеруваните инвестиции.

- доносителот на инвестициона одлука да прибавува мислење за усогласеноста на намеруваната инвестиција со политиката на развојот утврдена во општествениот план а односната република и со општествениот план на автономната покраина, а за определени намерувани инвестиции - и од гледиштето на усогласеноста со заедничката политика на развојот утврдена со Општествениот план на Југославија.

Члан 2

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се согласни дека тргувајќи од чл. 16 и 22 став 2 на Законот за проширена репродукција и минат труд, ќе предложат дополнење и измена на прописите со кои се регулира инвестиционата изградба, така што доносителот на инвестициона одлука да се обврзува да врши стручна оценка и проверка на цената со прибавување мислење за општествената и економската оправданост на намеруваната инвестиција и за ејзината усогласеност со политиката на развојот утврдена во општествениот план на републиката односно на автономната покраина, како и да се утврдат случаите, начинот и постапката на прибавување на тие мислења.

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се согласни, со измените и дополненијата на прописите од став 1 на овој член, да се предвиди стручна проверка на оцената за општествено-економската оправданост на намеруваната инвестиција да можат да вршат определени научни и стручни организации и други самоуправни организации и единици кои се стручно и кадровски квалификувани.

Член 3

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, ќе предложат, со измените и дополненијата на прописите од член 2 на овој општествен договор да се уреди доносителот на инвестициона одлука да се обврзи, покрај мислењето што го прибавува во републиката односно автономната покраина, да прибавува и мислење за усогласеноста на намеруваната инвестиција, која е од заеднички интерес и од посебно значење за усогласен и порамномерен развој на земјата во целост, во рамките на договорената заедничка развојна политика утврдена во Општествениот план на Југославија, како и начинот и постапката за прибавување на тоа мислење.

Член 4

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се согласни да предложат, со измените и дополненијата на прописите од член 2 на овој општествен договор, доносителот на инвестициони одлуки да се обврзе, пред донесување на инвестиционата одлука, да ги запознае работниците во основната организација со прибавените мислења од чл. 2 и 3 на овој договор и тие мислења да ги приложи кон инвестиционата одлука.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни Сојузниот извршен совет да преземе мерки мислењето од член 3 на овој договор да го дава Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со надлежните сојузни комитети, со Стопанската комора на Југославија и со соодветните општи здруженија.

Сојузниот завод за општествено планирање е задолжен пред давањето на мислењето од став 1 на овој член да оствари соработка со заводите за општествено планирање на републиките и со заводите за општествено планирање на автономните покраини.

Мислењето од став 1 на овој член ќе се даде најдоцна во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето.

Член 6

Стопанската комора на Југославија и стопанските комори на републиките и на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се согласни со мерките и активностите во рамките на своите надлежности, а во соработка со општите здруженија, да ги уредат начинот и постапката за давање соодветна стручна помош на организациите на здружен труд што имаат намера да инвестираат, посебно заради здружување на труд и средства на репродуктивно поврзаните организации на здружен труд.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор ќе преземаат мерки и активности да се изгради посовршен и технички поефикасен единствен информационален систем во областа на инвестициите, кој ќе ги обезбедува потребни информации на организацијата на здружен труд што има намера да инвестира, како и на другите заинтересирани организации на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници: за степенот на користење на капацитетите во истовидно производство; за степенот на инвестициите во текот и за ефектите што се очекуваат од започнатите вложувања; за инвестиционите намери на други организации на здружен труд од гледиште на обезбеденоста услови за реализација на тоа вложување и предвидените ефекти од определена намерувана инвестиција и за другите информации битни за одлучувањето за намеруваната инвестиција.

Согласно со став 1 на овој член, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и Сојузниот извршен совет, како учесници на овој општествен договор, во рамките на своите надлежности, самостојно и во меѓусебна соработка, ќе предложат измени и дополненија на прописите за инвестиционата изградба и обезбедувањето на средства за финансирање на инвестициите и на други прописи со кои ќе се обезбедат услови службите за општествено ин-

формирање во што пократок рок да го разработат и применат таквиот систем на информирање во оваа област и неговото ефикасно функционирање.

Учесниците на овој општествен договор ќе преземаат мерки, во рамките на единствениот систем на информирање во областа на инвестициите, да се унапреди системот на евидентирање на намеруваните инвестиции.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласни, тргнувајќи од заеднички договорените цели на развојот, да преземаат мерки и активности во плановите на самоуправни организации и заедници и во плановите на општествено-политичките заедници да се утврдуваат заеднички критериуми за оцена на развојните ефекти врз основа на кои ќе се утврдува општествената и економската оправданост на намеруваните инвестиции особено од гледиште на:

- можноста за пласман на домашниот и на странски пазар, при што би се водело сметка за квалитетот и конкурентноста на производите на светскиот пазар;
- сигурноста на снабдување со енергија и сировини и потребата од рационално користење на домашните сировини и енергија;
- потребата од заштита и унапредување на човековата работна и животна средина;
- потребата од воведување на техничко-технолошки прогрес, со побрз развој на сопствената наука и технологија и со порационален трансфер на странската технологија, како и од подобрување на квалификационата структура на вработените;
- потребата од рационално користење на просторот и рамномерен регионален развој;
- потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита, и друго.

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека ефектите од намеруваната инвестиција треба да се изразуваат со нивниот придонес за:

- подобрување на платниот и девизниот биланс на земјата и за обезбедување отплата на кредитите;
- пораст на доходот (по работник и по ангажирани средства);
- пораст на продуктивното вработување и друго.

Учесниците на овој општествен договор ќе преземаат мерки и активности со кои ќе го поттикнуваат повисокиот степен на самофинансирање на намеруваните инвестиции, посебно врз основите на здружување на труд и средства.

Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во согласност со одредбите на овој договор, во Општествениот план на Југославија да се утврди и дефинира минимумот на заеднички критериуми и показатели како основа од која ќе се тргнува во давањето на стручна оцена и мислење за општествената и економската оправданост на намеруваните инвестиции и за ефикасноста на инвестирањето.

Заради единствена примена на критериумите и показатели од став 1 на овој член, учесниците на договорот се согласни да се изработи заедничка методологија, која е составен дел на овој општествен договор.

Со заедничката методологија од став 2 на овој член ќе се разработи и примената на методот на економска стапка на принос преку која ќе се искажува рентабилноста на намеруваната инвестиција од пошироко општествено гледиште.

Економската стапка на приносот, во смисла на овој општествен договор, претставува дисконтна стапка која ја изедначува сегашната вредност на средствата за репродукција што проектот ќе ги оствари во текот на својот економски век, со сегашната вредност на инвестиционите вложувања, сметано по економски цени.

Здружението на банките на Југославија, Сојузниот извршен совет преку Сојузниот завод за општествено планирање и Стопанската комора на Југославија, во соработка со општите здруженија, како учесници на овој општествен договор, ќе ја организираат работата врз изработката на заедничката методологија која потписниците на овој договор ќе ја усвојат по донесувањето на среднорочниот план

на развој на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 10

Здружението на банките на Југославија, како учесници на овој општествен договор, се обврзува дека ќе поведе по стапка за склучување на Самоуправна спогодба на банките, која ќе се склучи до донесувањето на среднорочниот план на развој на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, а со која банките ќе се обврзат да ги применат заедничките критериуми и показатели и заедничката методологија од чл. 8 и 9 на овој општествен договор.

Член 11

Здружението на банките на Југославија, Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, во соработка со научните и стручните организации, ќе преземаат мерки и ќе организираат обука на кадри во организациите и здружен труд и во банките, врз основа на заедничката програма за стручно опособување на кадрите, за примена на заедничката методологија за оцена и проверка на оцената на општествено-економската оправданост на намеруваната инвестиција од член 9 на овој општествен договор.

Член 12

Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, заради извршување на обврските преземени со овој договор, во меѓусебна соработка, ќе предложат соодветни измени и дополненија на своите прописи за инвестициона изградба и обезбедување средства за финансирање на инвестициите и на други прописи од чл. 2, и 7 од овој општествен договор најдоцна во рок од два месеца од денот на влегување во сила на овој општествен договор.

Член 13

Учесниците на овој општествен договор се согласни да се формира координационо тело кое ќе го сочинуваат по еден претставник на учесниците на овој општествен договор, со задача да дава иницијативи за решавање на прашањата за спроведување на овој општествен договор, да го следи неговото спроведување и да дава предлози за унапредување на постапката и решенијата содржани во овој општествен договор и, најмалку еднаш годишно, да ги известува потписниците за спроведувањето на овој општествен договор.

Координационото тело од став 1 на овој член ќе се формира најдоцна 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој општествен договор.

Член 14

Измените и дополненијата на овој општествен договор ќе се вршат по постапката според која е склучен овој општествен договор.

Член 15

Овој општествен договор се смета за склучен кога го потпишат овластените претставници на учесниците.

Член 16

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот Извршен совет,
Спасоје Меденица, с. р.
член на Сојузниот извршен совет

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Џевад Дервишковиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
директор на Републичкиот завод
за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Цане Маликовски, с. р.
помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Миливој Самар, с. р.
член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Драгољуб Митиќ, с. р.
член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
Иван Новаковиќ, с. р.
член на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Светозар Домазетовиќ, с. р.
заменик на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Мирко Татиќ, с. р.
потпретседател на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и претседател на Покраинскиот комитет за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
Мухамет Мустафа, с. р.
член на Извршниот совет и директор на Покраинскиот завод за општествено планирање

За Стопанската комора на Југославија,
Бошко Димитриевиќ, с. р.
член на Претседателството на Стопанската комора на Југославија

За Стопанската комора на Босна и Херцеговина,
Тома Филиповиќ, с. р.
секретар на Координациониот одбор за планирање на развојот и стопанските движења на СК на БиХ

За Стопанската комора на Македонија,
Томислав Атанасовски, с. р.
член на Извршниот одбор на Стопанската комора на Македонија

За Стопанската комора на Словенија,
Франце Гербец, с. р.
дипл. инж., член на Извршниот одбор на господарска зборница на Словенија

За Стопанската комора на Србија,
Радоје Стефановиќ, с. р.
претседател на Претседателството на Собранието на Стопанската комора на Србија

За Стопанската комора на Хрватска,
Јосип Зрињанин, с. р.
советник на Стопанската комора на Хрватска

За Стопанската комора на Црна Гора,
Будимир Чабаркапа, с. р.
член на Претседателството на Стопанската комора на Црна Гора

За Стопанската комора на Војводина,
Јозеф Шимовиќ, с. р.
член на Претседателството на Стопанската комора на Војводина

За Стопанската комора на Косово,
Назми Јуниќ, с. р.
член на Претседателството на Стопанската комора на Косово

За Здружението на банките на Југославија,
Ана Тошиќ, с. р.
виши советник за работи на планирањето и политиката на развојот на банките

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кастелиц Винка Винко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Амон Мирослав Павле, Бабник Антона Франц, Божнар Антона Антон, Цвилак - Пеклар Мартина Даворин, Ферјанич Франца Франц, Габровшек Јосипа Марин, Гершак Жоже Жоже, Гнезда Франца Душан, Хриберник Едварда Радош, Лундер Франца Франц, Менцеј Алојза Алојз, Месарич Ленарта Леон, Радетић Јосипа Данило, Симчич - Симчич Михаела Цветка, Стердин Михаела Храбро, Титан Антона Франц, Зајц Жоже Јанез, Жељезнов Ивана Миљутин;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Дебелак Ивана Иван, Гаспари Франца Едвард, Хочевар Данијела Франц, Јамбор Франца Штефан, Јевникар Антона Франц, Космач Канџијана Иван, Ловше - Кардиш Карола Жожефа, Матјашић Франца Франц, Олас Адама Ернест, Штрасер Алојза Ото;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аповник Јанеза Франц, Божин Радована Младен, Братина Кристијана Смиљан, Брглез Ивана Антон, Цетински-Гачник Јожеа Људмила, Ченар-Валпатич Силвестра Силва, Черне Јожеа Јулијан, Egger Феликса Сречко, Флајмиш-Штербан Леополд Јожефа, Годлар-Медвешчек Владимира Марија, Гричар Јакоба Витомир, Хорват Франца Франц, Хорват Винка Иван, Хорват Алојза Франц Миран, Илц Карла Карол, Јеглич Желка Марио, Јелен-Цорн Матка Стана, Јеж Антона Богдан, Клобас Ивана Јосип, Копач Франца Јанко, Ковачец Франца Станко, Кучан Виктор Јанез, Лах Мартина Антон, Лемут Валентина Валентина, Махорич Конрада Корад, Марцијан-Кодела Франца Вида, Менцеј Августа Павел, Мервик Ивана Гвидо, Николич Алојза Алојза, Миртич Франца Јанез, Мохорко Франца Рафаел, Neuvirt Феликс Феликс, Пајк-Можина Виктор Марија, Париш Бруна Змагослав, Петернел Франца Франц, Плавшич Милована Слободан, Раздвешек-Млинар Јакоба Штефанија, Разпотник-Бајда Павла Леонора, Ројина Леополда Мирослав, Ројник Хуга Александер, Розина Алојза Игнац, Рупник Франца Франц, Скрт-Кривец Матевж Антонија, Стрмецки Антона Антон, Шаута-Крже Винченца Вика, Тернек Јожефа Јоже, Тхалер Франца Јанез, Видмар Лудвика Лудвик, Зупанц Рудолфа Рудолф;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Пожун Станка Станко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Античевич Петера Антон, Авбел-Павштел Јоже Марија, Авсец Антонија Јоже, Вајда Рудолфа Ладислав, Барле Јожеа Јоже, Бастл Ивана Макс, Берце-Николич Јанеза Јожица, Бертошељ-Вимполшек Алојза Моника, Бево Антона Јоже, Biasizzo Антона Антон, Бизјак Владимира Владимир, Богата-Косец Валентина Јулка, Бороје Ивана Петер, Бошнак-Рајнар Антона Марија, Брелих Јанеза Јанез, Буркелца-Мрак Јанеза Аница, Цанкар Јанеза Франчишек, Цедилник Јернеја Јернеј, Церквеник Алојза Луцијан, Цундер-Цундер Франца Франчишка, Цундер-Смоле Матевжа Влада, Чајич Рудолфа Борис, Черни Јожефа Лудвик, Черниц-Кастелиц Франца Јожа, Чопи Леополда Франц, Димиц Франца Петер, Дрол-Дрол Франца Славка, Дуралија Јураја Томо, Еркер Милана Бранко, Ерменц-Перуш Алојза Ана, Ерменц Фрање Јулиј, Фабиани Хенрика Бојан, Фидершек Ивана Јоже, Финц-Финц Јожеа Вида, Флис Франца Франц, Фрас-Гамсер Алојза Марија, Фугина-Хумер Душан Марија, Габер-Габер Франца Марија, Гале Франца Јожеф, Гале Едварда Милан, Gasser Франчишка Франц, Годец Виктор Јанез, Голуб-Гричнич Јожеа Јожица, Гоља Ангела Силво, Гостич Јована Остоја, Грах Лудвика Лудвик, Грил-Грил Марија Ангела, Ходник-Смолич Јожефа Јожефа, Хорват Луке Миха, Хрибар Франца Јоже, Хрибар-Кос Ивана Нада, Ивањко-Фиклалк Сречка Даница, Јакочич Антона Фрањо, Јамник Ловренца Јанез, Јанежич Леополда Леополд, Јесенко-Калан Јанеза Франчишка, Калафатич Стева Славко, Карузо-Куралт Антона Изидора, Кавс Иван Милан, Кнафелц Алојзија Ливио, Книфиц Јанеза Павел, Кнол-Погорелец Антона Аница, Кокот Мате Никола, Косар-Јаушовец Ивана Криста, Космач Винка Венчеслав Кошак-Гослар Милана Мета, Кошу-

та-Кошута Алојзија Алојзија, Ковач Конрада Албин, Козјек-Козјек Мартина Леополдина, Крајнц Јанка Иван, Крајник Јанеза Јанез, Крајнец Франца Емил, Крехв Карела Марјан, Кристан-Погачар Матевжа Славка, Кукович Франца Милан, Лакнар Петера Алојзиј, Лескошек-Лескошек Јосипа Цирила, Логондер-Решетич Јоже Миран, Лутхар Лудвика Геза, Махнич Валентина Марино, Мајич-Хрен Јоже Нежка, Маковец Јакоба Данило, Марентич Јанеза Алојз, Марган-Коритник Франца Хилда, Мауер Франца Франц, Маврич Антона Антон, Мершник-Фаганели Фрање Марија, Межан-Орешник Јанеза Иванка, Михелчич-Жигер Штефана Јожица, Миховец-Бизант Андреја Марија, Миховец-Преводник Ловре Марија, Миклавчи-Антон Боготмир, Модрич Јанеза Иван, Мухич Јожеа Роберт, Наберник-Наберник Јожефа Јожефа, Облак-Лукач Ивана Аленка, Облак Франца Франц, Обреза-Дворјан Јожефа Антонија, Огоревц Михаела Милан, Окорн-Блас Ловренца Марија, Отрин Јожеа Јанез, Павшек Антона Хенрик, Петех Ивана Данило, Пинтар Франца Јанез Пишкур Франца Лудвик, Подлесек-Јелен Алојза Драгица Погачич-Штенгел Ане Амалија, Пониж Рајка Андреја Пожар Алојза Алојз, Пребил Блажа Јанко, Пшакер Цирилла Цирил, Пунчух Антона Јоже, Рачки Антона Јожеф, Рак-Рак Ивана Славка, Ребов Мартина Јанко, Регоршек Франца Фрањо, Ремс Томажа Рајмунд, Робешник-Ингеборд Рудолфа Нада, Рус Антона Јоже, Садар-Варлеп Ивана Цвета Сеница Рихарда Максимилијан, Сернец Валентина Драго Скербеник Франца Франц, Слуга Франзишка Антон Смолник Франца Јанко, Содин-Потник Августа Розалија, Станич Франца Јоже, Станонич Цирила Јоже, Стар Јожеа Алберт, Стројан Ивана Јанез, Ширица Лука Хенрик Шкоф Макс Макс, Шкрјанц Алојза Јожеф, Штерн Винк Иван, Терек Марка Рудолф, Томшич-Мравље Станет Силва, Труден Јожеа Јоже, Ваупот-Греин Франца Хилда Вебер Алојза Винко, Weingerl-Медвед Мартина Марија, Верхек-Верхек Михаела Ада, Верлич-Слабе Људмила Драгица, Видиц Игор Борислав, Випавец Франца Станко Вирант Франца Антон, Вирант Јернеја Јернеј, Вирант Јакоба Филипп, Бонча Јанеза Виктор, Врабел Ивана Јанко Врца Казимира Јерко, Задникер Јожеа Стане, Законшек-Јелен Матије Хедвика, Закотник Франца Цирил, Земљич Јакоба Франц, Зоре Јакоба Лудвик, Зупанчич-Зупанчич Матевжа Аница, Зупанчич Мартина Марко, Зуле Цирила Цирил, Железнич Јанеза Станислав, Жидан-Шкоф Филип Марија, Жнидаршич Јожеа Јоже;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Лаврич Јожеа Славко;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бајц Алојза Рајко, Браткович Лудвика Бранко, Братшек Франца Звонко, Циленшек Рада Борис, Чернезе Јожеа Јоже, Чретник-Лујар Франца Ивана, Глазе Јожеа Јоже, Хаскич Мује Муниб, Хриберник Јожеф Јожеф, Јеленич Карла Драготин, Јошар Лудвика Јане Кнол Јожеа Андреј, Корче Карла Јоже, Кос Јожеа Ери Козлович Андреја Кристјан, Крагелник Макс Максимилан, Кресник Цирила Виктор, Куковец Ивана Иван, Кушар Ивана Августин, Лаврич-Новак Карела Албина, Либан Марије Антон, Мариншек Макс Мартин, Маври Јакоба Роман, Мешко Фердинанда Иван, Миклич Антон Антон, Оштир-Чретник Јожефа Цецилија, Петровски Станоја Љубомир, Путрич Николе Мартин, Ракич Миленко Миленко, Рован Штефана Виктор, Селан Андреја Антон Северкар Франца Мартин, Станојевич-Скварча Иван Марија, Steffè Giacomo Franco, Стрнад-Хабјанич Франц Нежа, Шегел Франчишка Франц, Шелих Франца Франц

Такс Жојефа Антон, Тили-Кухар Јурија Аница, Тинта Оскара Змагослав, Тофилович-Егри Стјепан Марија, Тушек Антона Драго, Урбанчич Ловренциј Ловренциј, Волк Мартина Иван, Возич-Кодрич Леополда Иванка, Врбинч Франца Жоје, Вуга Аврелија Емил, Зибелник Ивана Алојз, Зупанчич Станислава Станислав, Жнидаршич Ладислава Мирослав;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Банфи - Багари Јожета Хелена, Бардот - Разпотник Јернеја Франчишка, Бастл - Бенда Жоје Фаника, Безјак Франца Едвард, Божич - Жункович Михаела Драгица, Брумен - Горјанц Виктор Ана, Бух - Маловрх Јернеја Жојефа, Церар Августа Август, Чернивец Франца Јанко, Чешновар Франца Франци, Чрешник - Петац Жоета Марија, Демшар - Габер Франца Милена, Дорн - Ухан Игнаца Ема, Факин - Шпехек Франца Татјана - Зденка, Фелдин Ивана Марјан, Ферфила Јакоба Владимир, Франтар Сречка Сречко, Fuchs - Мохар Карела Мајда, Фужир - Сршен Карола Каролина, Габор Жојефа Жојеф, Глиник - Глиник Ане Ана, Илич - Пиркович Жоета Аница, Иванчич Станислава Роман, Ивко - Цупер Ђуре Зорица, Јереб Алојза Алојз, Јесенко - Бертонцељ Алојзија Јерица, Јустин Антона Жоје, Кернц Јанеза Милош, Кларич - Јаклич Августа Марјета, Клеман Жоета Жоје, Кнавс Станислава Бојан, Когеј Ивана Роман, Козлевчар Мартина Мартин, Крајич Марка Звонко, Ланшчек - Ројц Августа Зденка, Јутић Мехмеда Суљо, Маринко Антона Антон, Мејак Ивана Иван, Милавец Ловра Винко, Млакар - Колншек Франца Каролина, Обреза - Обреза Феликса Аница, Окорн - Хрибар Марија Стинка, Омерагић Салиха Осман, Ореховец - Ореховец Ивана Павла, Пенко - Мариншек Жоета Иванка, Пивк Јанеза Јанез, Плазинич - Довган Алојза Цецилија, Подбој Франца Данило, Подпечан Михаела Михаел, Потрч Карла Карел, Премрл - Пожар Рафаела Данијела, Пуставрх - Бабник Винка Олга, Рант - Згага Карола Жојица, Разтресен Јакоба Мирослав, Ризмал Франца Франц, Смерду Силвестра Франц, Становник - Долинар Франца Вера, Стрниша - Старина Ивана Рези, Шкаработ Јозе Душан, Шкрап - Ловрец Франца Татјана, Шпех - Шпех Јанеза Станислава, Штер - Оман Жојефа Марија, Томаж - Виртич Луке Ангела, Томић Властимира Раденко, Томић Милета Стјепан, Троха - Франц Антонија, Тушек Марије Јанез, Tvrdy - Чарман Јанеза Марија, Урбанчич - Межан Алојза Данијела, Уршич - Хоге Виљема Соња, Вречек-Јанковић Иван Ива, Вреш Јакоб Радован;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонационалната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Черне Сречко Дарислав, Дражник Ивана Љубомир, Грл Леополда Броис, Шалфи Штефана Ладислав, Штригоф Јанеза Јанез, Зоре Јожета Иван, Зупан Алојза Алојз.

Бр. 96
29 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува да се

одликуваат:

Од СР Црна Гора

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Брајевић Ђура Милан, Вујовић Крцуна др Димитрије;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Иванишевић Јована Петар, Милошевић Николе Милогије, Николић Благодете Михаило, Павлићевић Вељка Михаило, Радуловић Радована Богослав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Борозан Николе Киће, Цуровић Цафа Мурто, Челебић Илије Милица, Тетковић Петра Иван, Јоветић Влада Никола, Лаличић Риста Бојо, Орландић - Стјепчевић Крста Даница, Пејовић Перка Војислав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђукановић Машана Илија, Ковачевић - Лукатин Ивана Анђелка, Мијовић Душана Ђорђије, Обрадовић Станка Загорка, Ражнатовић Илије Радован, Сматлик - Јакшић Јакова Марија, Томановић Марка Вукашин;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Кашћелан Влада Ђорђије;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Радевић - Савовић Милана Десанка и Вујисић - Тошковић Милсави Марија.

Бр. 97
29 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђурђевиќ Ђока Никола, Голијанин Боже др Милан, Мркоњиќ Хамида Суад;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бошњак - Остојиќ Мате Винка, Мушета Мумина Мумин, Тодоровиќ Миладина Митар;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Башиќ Агана Шефик, Ибришагиќ Латиф Ризах, Лазаревиќ Ђорѓа Димитрије, Приморац Тадије Жарко, Разлог Петра Петар, Салихбошиќ Расима Касим, Скендерија Теше Вељко, Скопљак Фехима Мухарем, Султановиќ Азиза др Владимир;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бајиќ Марка Богдан, Беглеровиќ Салка Мустафа, Бубало Марка Божо, Царевиќ Фабијана Марија, Гргиќ Еугена Винко, Јовановиќ Станка Драго, Лукиќ Миле Боро, Матиќ Драгутина Драгутин, Миличиќ Илије Перо, Периќ Божа Иван, Пљевљак Авде Хусеин, Радмиловиќ Бошка Радован, Рудиќ - Рудиќ Ђорѓа Јованка;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Батовац Војислава Наталија, Бићо Мехмеда Фуад, Бошњак Мата Бранко, Брковиќ - Милаковиќ Ђетка Сара, Јевиќ Љубомира Живорад, Кадиќ Мехе Ибрахим, Кеџман - Кеџман Пере Босилка, Ковачевиќ - Мрачевиќ Милана Мирослава, Ковачевиќ Дојчина Нада, Мавраковиќ - Јанкелиќ Ђорѓа Невенка, Овука - Скејовиќ Салке Мевлида, Ресулџевиќ Омера Ибрахим, Рогоља Мирка Звонмир, Смаилбеговиќ Ибре Халид, Стојчевиќ Марка Милутин, Томаш Станка Лука, Томиќ Јована Петар, Живичиќ Богдана Катница;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Џумхур Абида Резак, Крго Шефке Осман;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Башиќ Мустафе Фадил, Башиќ Мехе Омер, Бећаревиќ Муја Адил, Бећири Бејадина Мустафа, Билбија Мила Милка, Братиќ Томе Неѓо, Букарица Илије Васо, Бурсаћ Пана Илија, Челебиќ Ибрахима Заим, Ђелиќ Ђурѓа Митро, Диздаревиќ Мустафе Мусо, Домазет Иве Анто, Ђино Богдана Страхиња, Ђонлагиќ Дедо Паша, Еминагиќ Смајл Емин, Гојковиќ Недо Груѓо, Гргец Ивана Јосип, Хабул-Мачак Бећира Зухра, Ханиќ Деде Адем, Хећо Ибрашима Авдо, Хоќиќ Мухамеда Сулејман, Јатиќ Мехе Мустафа, Јотановиќ Луке Недељко, Јовановиќ Ристе Гоја, Карача Николе Крешимир, Каурин - Рељиќ Стојана Јелка, Кечаловиќ - Ђурђевиќ Александра Радмила, Којадиновиќ Станоја Славко, Кондиќ Стеве Боса, Крчум Стојковиќ Драге Мирослава, Куртеш - Тибитанц Фране Франџика, Липовиќ Рајка Момир, Липовиќ - Јотиќ Кузмана Нада, Лониќ Мехмеда Јусуф, Лозанчиќ Петра Драго, Мандиќ - Реш Мартина Елизабета, Марин Јосипа Марко, Милак Салиха Сафет, Миличевиќ - Пириќ Јакоба Агнеза, Милићевиќ Мартина Илија, Милошевиќ - Чутура Мије Ивка, Мишковиќ Драгутина Милош, Муслибеговиќ Ислама Смајо, Николин - Репаш Леонтија Аница, Муниќ Теодора Станко, Оперхал Ферде Јосип, Орозовиќ Луке Лука, Рашиќи Мустафе Мунир, Пашалиќ Ахмеда Сеид, Пехар - Пехар Ивана Станко, Петковиќ - Челан Штефана Људмила, Петровиќ Јове Томо, Поповиќ Глише Ђорђе, Радиќ Пере Антун, Салиховиќ Омера Мешан, Сараќиќ Османа Нусрет, Савиќ Бранка Драго, Сеферовиќ - Сеферовиќ Бранка Бранка, Сениќ Стевана Бранко, Скочибушиќ Анте Мато, Слијепчевиќ Павла Обрад, Смиљаниќ Павла Мирко, Срдановиќ Млађена Љубомир, Стиќиќ Драгољуба Живко, Стојановиќ Лазара Богдан, Стојановиќ Стојана Никола, Стојановиќ - Панов Светозара Виолета, Субашиќ Мухарема Абид, Шиле Лазара Ђорѓо, Шимиќ - Шимиќ Јоже Љубо, Шмариќ Душана Веселин, Табучиќ Хасана Хазим, Такашманов Лазара Георги, Теиновиќ Луке Милан, Терко Омера Осман, Тодоровиќ Николе Рада, Унќиќ Омера Мушир, Вејновиќ Илије Ђураќ, Видовиќ Божидара др Вјекослав, Вировец Адама Мирко, Војводиќ-Ѓвозденовиќ Ѓавре Душанка, Задро Анте Фердо, Зулиќ Шабана Махмут;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Маслек Јована Милош;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ђориќ Стојана Бранко, Јовиќ Стојана Петар, Ковачевиќ Спасе Душан, Лаваниќ Ѓејпана Златко, Мушановиќ Сабита Есед, Шехиќ Дервиша Адем, Шехиќ Вехбије Фадил, Вукосављевиќ Владимира Саво, Зрниќ Лазе Саво;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алиќ Суље Ахмет, Арсланагиќ - Софтиќ Енеса Фетхија, Бориќ Јозе Никола, Чаканиќ Мате Мато, Чоханиќ - Беговиќ Алије Разија, Ѓеѓиќ Мехе Халид, Додер Митра Милмир, Лука Лазара Саво, Елез Милана Илија, Јелиќ Михајла Недељко, Канлиќ Хасана Синан, Капетановиќ - Муратовиќ Мехмеда Фатима, Кеќиќ Милоша Миле, Мариќ Мије Анто, Маринковиќ Неде Славко, Маркочевиќ Данилка Ђуро, Маруновиќ Јосипа Божидар, Милановиќ

Радоја Милорад, Мирковић Јове Драган, Надаждин Милорада Здравко, Пашалић Мурадифа Мухамед, Шабановић Ибра Рамиза, Томић Луке Тадија, Трбулин Саве Душан, Тутунџић Чамила Нурко, Васић - Васић Гавре Драгиња, Вуковић Браќа Петко.

Бр. 98
29 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бенчић - Ројнић Јакова Фумица, Ешкиња Луке Габријел, Фурчић Фелиција Анте, Хутински Ивана Фрањо, Ововић Новице Владимир, Селеша Ивана Иванка, Табак Анте Митар, Вукеља - Тичу Ивана Марија.

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Антонић Јосипа Милан, Белша Антона Андрија, Дорјевић Адама Ђуро, Јаневски Николе Ђорђе, Краљевић Антуна Стјепан, Ловрић Антуна Стјепан, Раногојец Мије Миливој, Травица Милоша Борисав, Зјача Мане Миле;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Баклижа Маријана Милован, Бензон Марина Марин, Бороша Стјепана Славко, Доблановић Михе Иван, Урановић Ивана Вјекослав, Гвозденовић Тодора Милан, Лузић - Кузмић Винка Нева, Лекић Николе Вјекослав, Матијашевић Петра Иво, Меџиморац Драгана Иван, Вадан Томе Јосип, Живковић Марка Иван, Жувела Ивана Љуомир

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аугустић Болте Ернест, Бауман Људевита Бланка, Биндековић Леонарда Јадранко, Бензон Бартула Александар,

Блажевић Анта Никола, Буквић Љубоја Миливој, Цукон Ивана Мартин, Цвртила - Бего Јосипа Анка, Чурђија Мате Ђуро, Демерац Мате Стјепан, Долениц - Долениц Иванке Јозефина, Дробац - Стојановић Која Драгица, Ђурић Пантелије Раденко, Фиштровић Имбре Валент, Гашпарац - Љесковац Илије Видосава, Гоља Палиска Мате Милена, Ивашковић Крешимира Звонимир, Јајетић Јосипа Винко, Јакоповић Људевита Силвестар, Јелић Ивана Иван, Јовановић Антона Здравко, Јужнић Јосипа др Боровој, Канижај - Самошћанец Ђуре Јелка, Колар Ђуре Иван, Коросић Граѓе Маријан, Костић Стева Марко, Лолић Андрије Богослав, Лукић Мила Милан, Марендић Стјепана Божо, Мештровић Мартина Звонко, Никић Антуна Горазд, Орозовић - Телебар Ивана Анђела, Филиповић Петра Јосип, Плескал Милана Цветко, Ратковић Николе Срђан, Рибаревић Грге Срећко, Рољић Јова Никола, Руковић Ивана Смиљан, Рунко - Бачић Мате Албина, Сикавица Ивана Мирко, Смиуљ Душана Благоја, Смољановић Павла Милан, Соколић Ивана Фрањо, Суботић Миладина Никола, Свилар - Сучевић Спасоја Смиља, Шкундрић - Грубешкић Милоша Софија, Турчић Ивана Иван, Здунић Адалберт Стјепан, Земљичанец - Петерлин Ивана Невенка;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антуновић Шимуна Витомир, Арбутина Рада Дмитриј, Арбутина Павла Миле, Бачић Анта Анте, Бакота Ива Радослав, Барић Ернеста Винко, Бенкус Ивана Владимир, Веер Рудолфа Желимир, Безић Петра Владимир, Божић Маријана Маго, Божиковић Мија Анте, Божиковић Јожа Иван, Будалић Симе Драго, Бушња Стјепана Иван, Цар - Кржанић Стјепана Стефанија, Циндори - Причек Мије Аница, Црљен Ивана Владимир, Цурл Алоја Вјекослав, Цвитановић Ивана Анте, Чудина - Чавић Петра Љубица, Дешмер - Шимунић Мије Анђела, Девчић Мата Иван, Душић Фрање Јосип, Ђаковић Милана Никола, Ђинђић - Вершић Вида Маријана, Ђурђевић Анта Јосип, Елез Илије Марко, Гаца Анта Томислав, Гашић Спасоја Мирко, Грубишић Николе Мате, Грунголд Фрање Бисерка, Хеѓет Ивана Клемент, Херцег Стјепана Милан, Херчок Ивана Антуна, Хорват Јосипа Драгутин, Хорват - Фотовић Томе Марија, Хорватић Магде Стјепан, Хрговић Ивана Драган, Ивезић - Шимуновић Андрије Ружица, Ивић Вилима Вилим, Јадек Драгутина Вид, Јаворовић Јура Иван, Јурас Анта Миливој, Јурић Ивана Славен, Калечак Блаже Бранко, Калођера Марка Драгутин, Камалић Анђела Диого, Карнинчић Анђела Винко, Кауф Јосипа Здравко, Келек Ивана Маго, Којић Кузмина Јосип, Коларич Ђуро Иван, Краичев - Михоци Иве Нада, Кресоња Фрања Владимир, Кучера Виктор Рудолф, Кукољ Мија Златко, Кушчек Владоја Дубравка, Кузмић - Пешић Вјекослава Невенка, Лаић - Судар Јова Десанка, Лесић Мата Фрањо, Лоборец Антуна Стјепан, Ловас Миховила Владимир, Лукић Терезија Владимир, Маљак Мата Стјепан, Маргетић Ивана Павле, Мариновић Франа Мирјан, Маринковић Франа Никола, Мартиновић Милана Мирко, Медвед Фрање Петар, Миховилић Шанта Винко, Мијуковић Лаза Никола, Микелић Мата Блаж, Микетек Винка Јакоб, Микотић Андрије Звонимир, Милошевић Паја Јово, Младеновић Вукашина Томислав, Мршић Марка Неѓељко, Мудражија Мата Јосип, Новак Стјепана Андрија, Новосел Ивана Андрија, Новосел - Павличић Владимира Вера, Оречић - Оречић Николе Катца, Пацади Јосипа Бруно, Палнец Стјепана Иван, Павлић Јура Иван, Петровић Милорада Марко, Пинтар - Петровић Мартина Марија, Пранић Мата Петар, Прелчец Вјекослава Иван, Прос Антуна Милан, Пургар Валента Иван, Рађа - Блук Божа Марија, Росандић Марка Анте, Рундек Блаже Вјекослав, Соколић Јосипа Мирослав, Солек Антуна Владимир, Шехрић Беѓе Мехмед, Шелић - Катић Фрање Ивка, Широки Стјепана Мирослав, Штерк Јосипа Адолфина, Тадић Николе Јанко, Теодоровић Богдана Иван, Тимков Васиља Стево, Томашић Стјепана Иван, Турчан Мартина Бранко, Туркулин Ивана доц. др Крунослав, Тутурић - Шулица Мила Сока, Вајдић Антуна Антон, Винцковић Андре Вјекослав, Винцетић - Заборац Матије Зора, Влачић Јосипа Феручо, Влашек Алоја Фрањо, Вла-

шиќ Душана Исо, Влаканчиќ Антона Вјенцеслав, Вукманиќ – Плеше Јосипа Викторија, Вулак Јосипа Стјепан, Вушковиќ – Рогошиќ Мата Анђелка, Задрavec Роха Фрањо, Збодуља Мија Стјепан, Земаниќ Османа Селим, Жуљевиќ Мата Ђуро;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успесите во подигнување на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Бабац Илије Јован, Бертиќ Димитрија Вељко, Дадиќ Анта Иван, Добо Јена Ђорђе, Марјановиќ Лаза Славко, Радаковиќ Стеве Никола;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Андријашевиќ Марина Иво, Брајичиќ-Перишиќ Влаженка, Бурнаћ Алама Драгиња, Цесар-Фехир Грања Нада, Цмрчак-Пшеничник Антуна Марија, Чуљат Мила Марко, Даути Нешата Селатин, Гајгер Петра Ружа, Гогош Јова Никола, Глушац-Сарап Јосипа Јелена, Јамброшиќ Јосипа Рудолф, Книплиќ-Брачко Стјепана Катица, Колачко Јосипа Алојз, Корбељ Јосип Иван, Ликлин Алексе Фрањо, Лубиана Руђера Серђо, Малнар-Павиќ Петра Бригида, Мартиновиќ Илије Иво, Миљковиќ Павла Влатко, Новак Ивана Стјепан, Перишиќ Марина Вишеслав, Поби-Крамбергер Јакоба Нада, Пушкариќ Ивана Мијо, Рижнер-Цријеница Милована Јованка, Седнаниќ-Бенчак Болта Мирослава, Селец-Оскуруш Јосна Аница, Слџепац Милана Марко, Стојко Валента Фрањо, Ступариќ Ивана Иван, Шимиќ Боже Антун, Шинко Мирка Иван, Шпољариќ Мија Блаженка, Тичиќ Јосипа Анте, Ткалец Мартина Иван, Томиќ Мија Владо, Житњак Алојза Звонимир;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабиќ Душана Богдан, Балабановиќ Рада Мирослав, Белобрајдиќ Јураја Алојз, Бистровиќ Јураја Алојз, Благојевиќ Илије Милић, Бренко Ивана Мирослав, Брозд Рудолфа Сбејан, Буриќ-Делач Антона Антонија, Буриќ-Штимац Емила Антонија, Џоњар-Кочет Стјепана Јелена, Чип Антуна Драгутин, Чоп Стјепана Петар, Чуќел Јосипа Јосип, Чумпек Фрањо Иван, Друга Томе Маријан, Јурински Стјепана Станко, Филипац-Гибаница Пера Анка, Гаврановиќ Јосипа Златко, Голубиќ Јосипа Иван, Грбчиќ Фрање Иван, Хокман Игнаца Стјепан, Хорват Јосипа Стјепан, Хорватиќ-Хобунџија Игнаца Анкица, Хрбуд-Трајбар Миливоја Анкица, Хрбуд Ѓирила Бранко, Хрунка-Микеџ Јелена Терезија, Хуњиќ Ловре Фрањо, Јагариќ Стјепана Иван, Јакупиќ-Хегедушиќ Ђуре Марија, Јакуш Славка Фрањо, Јуринчиќ Стјепана Стјепан, Јурињаќ Славка Драгутин, Караѓоле-Миљуш Живојина Даница, Клапариќ-Ѓирила Паве, Кљаиќ Мата Драго, Костренчиќ-Грчевиќ Филипа Магдалена, Ковачиќ-Крњак Андрије Марија, Ковачиќ-Лукиќ Стјепана Ружа, Крстиновиќ-Михалиќ Стјепана Ѓурђа, Круљац Јосипа Мато, Кучан Кузмана Бранко, Кућиниќ Вјекослава Звонко, Кухар Драгутина Златко, Лалиќ-Беџиќ Јосипа Маја, Лалиќ-Беџиќ Јосипа Маја, Лазиќ Душана Ратко, Лукачиќ Рудолфа Крешо, Мартан Изидора Мијо, Матинчевиќ Ивана Иван, Михоковиќ Ивана Иван, Михоковиќ Јосипа Фрањо, Новоселец-Блажанин Јосипа Ана, Орсег Стјепана Крешимир, Павловиќ Тадије Пејо, Петерко Јозе Иван, Пети Јосипа Винко, Полуѓа Стојана Лука, Посавец Мирко Иван, Потафта-Ѓворц Иван Марија, Пухер Јосипа Бранко, Пуњавац Шпире Богдан, Пушељ Јосипа Мијо, Пуж Роза Иван, Рутиќ Вида Јосип, Ружиќ Анта Динко, Ружиќ Стјепана Мирко, Славниќ Никола Иван, Сребачиќ-Лисац Ивана Марија, Светличиќ Јакова Анђелко, Шавориќ Драгутина Барбара, Ширеќ Стјепана Андрија, Шкантар-Збољ Фрање Катица,

Шкрињар Ивана Јосип, Шорпек Јосипа Иван, Тафра Јосипа Златко, Трстењаќ Мартина Дарко, Тудор Јакова Никола, Вушковиќ Анта Филко, Зделар Мила Милан, Жупаниќ Ивана Јурај;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Чаќиќ Мила Бранко, Хелешиќ Ивана Драга, Кнежевиќ Мана Милан, Пејновиќ Ваја Момчило, Жигиќ Ангелине Мирко.

Бр. 99
30 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пуџиќ Јосипа Иван;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бариќ Драгана Јосип, Бастаја Милана Мишо, Боца-Думенчиќ Мато Ана, Чунко Мије Мијо, Франовиќ сипа Иван, Грубишиќ Николе Мирко, Кнежевиќ Карло, Подворац Ивана Драго, Пајшиќ Илије Милан, лентиќ Петра Владо;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Поропат Ивана Јаков;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА МЕДА

Чутуриќ Ивана Јосип, Ѓурковиќ Стипана Винко, Грвиќ Ивана Звонимир, Ѓуро Љубомира Пешут, Марс Јосипа Мате, Матошевиќ Мартина Егидио, Меделиќовиќ Марко Клара, Пуџиќ Јосипа Иван, Радаковиќ Едуард Душан, Радовиќ Маријана Давор, Шимецки Александар

Златко, Шорић Мартина Ивица, Томишић Мате Жељко, Торбица Николе Миљкан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бенусси Карло, Бертин Тадије Матија, Блажековић Станка Иван, Богојевић Душана Ђорђе, Борошић Јосипа Стјепан, Божић Марка Иван, Букал-Крањец Стеве Анка, Бумчи Рудолфа Петар, Церанчевић Стјепана Звонимир, Curto-Di Bello Cosimo Marcela, Цвитешки Јанка Фрањо, Чешки Димитрија Саво, Чербер Ивана Борис, Дремпетић Јакова Стјепан, Фањак Винка Антун, Ференац Фрање Фрањо, Фоло Јосипа Јосип, Франовић Рикарда Иво, Фурач Ивана Иван, Ивановић Ђуре Стеван, Ивурек Мартина Стјепан, Јуриша-Крушељ Ивана Ружица, Карин Игњаца Роман, Клобучар Јосипа Маријан, Корак Фрање Леополд, Коштурић Драгана Марко, Липка Тадије Владимир, Љубишић Раде Милош, Мацек Ивана Иван, Мамула Богдана Божо, Марјановић Фрање Милан, Марковић Томе Рудолф, Мартиновић Фрање Владо, Матеша Николе Јосип, Матијевић Паве Адам, Миковић Стјепана Стјепан, Милеуски Илије Катица, Милошевић Луке Марко, Момчиловић Стојана Милан, Новаковић-Вестермајер Фрање Аница, Обшивач Петра Недељко, Пулетић Марија Верица, Першић Фрање Ђуро, Петровић-Церин Лидија, Појер Ивана Иван, Поседел-Дебељух Антона Марија, Продановић Васе Бранко, Пендић Николе Душан, Сантини Боже Федор, Смукалић Мије Стјепан, Сочан-Гудељ Анте Катја, Стић Тодора Драгутин, Штурлан Алерај Барица, Шушњар Петра Никола, Таритас Ивана Валдемар, Томљановић Гргура Милан, Триска-Вукомановић Антона Ана, Варжић Шиме Младен, Џдјелар Боже Гојко, Зулим Филипа Тони;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Грудић Лазе Петар, Касунић Станка Јосип, Кошето Анзона Емилио, Сошић-Модрушан Петра Марија, Биншељ Алојза Крешо;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Божић Милића Никола, Брстило Стјепана Јосип, Целин-Банко Виктор Марија, Ђорић Петра Јосип, Дебељух-Буршић Антона Јосипа, Дебељух-Танковић Антона Мила, Дерезић Фрање Ивица, Девчић Драгутина Ивица, Дорица Мирка Иван, Добрила Јоакима Ценио, Дудовић Ѓервиша Хасиб, Херак-Пинезић Антона Марија, Хрибар Дије Никола, Худика Томе Стјепан, Хуљек Томе Алојз, Иванчић Јосипа Иван, Јанузовић Боје Стојан, Јурман-Пердан Ивана Ана, Јурман Антона Сандро, Клепо Анте Јоип, Лукачић Марка Марко, Мачечевић-Мателан Блажа Анкица, Мамич Мика Славо, Мартин Миће Ђуро, Милковић Миле Стјепан, Одорјан Петра Павао, Орбанић-Јерогела Мартина Марчела, Поропат Ивана Марио, Посејпал Јефеслава Јарослав, Пуљак Јосипа Вид, Пушкадија Марка осип, Сошић-Угулин Мартина Фумица, Слонза Матео Антонио, Стојковић Драгана Иван, Шуран Шиме Шиме, Ѓерлевић Јуре Ангело, Токић Мустафе Хасан, Вишњић Сае Ненад, Врбетић Фрање Фрањо.

Бр. 103
12 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Веселин Гурановиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Црна Гора

- по повод дваесетгодишнината од постоењето и работата на Телевизијата и осумдесетгодишнината на црногорската радиодифузија, а за особени заслуги на полето на информативната дејност и придонесот на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Радио-телевизија Титоград

Од СР Словенија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крајец Јернеја Лудвик, Лаврич Рудолфа Димитрије, Рејц Ивана Марјан, Вале Алојза Алојз;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баји Макса Драго, Белак Алојза Ервин, Белец Јакоба Радо, Цвек Матије Марјан, Черне Алберта Димитриј, Јошт Ивана Ложе, Котник Алојза Јанко, Пантнер Ангела Антон, Петровић Франца Јанез, Скубиц Јожа Едвард, Стајнко Виктор Владо, Стрешек Марија Франц, Зупанц Ивана Драго;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Кленовшек Виктор Вики;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Пасар Јакоба Антон;

Од САП Косово

- по повод седумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во образованието и воспитувањето на младите генерации и за придонесот во ширењето на револуционерните идеи и братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гимназијата „Иво Лола Рибар“ - Приштина;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Радивојевиќ Радомира Александар;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Брвеник Фехмије Абдулах, Коља-Широка Гаспр
Фљорина.

Бр. 106
20 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

СОДРЖИНА:

	Страна
824. Одлука за височината на надоместот за вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1721
825. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на земниот гас	1721
826. Одлука за начинот на формирање на цените на земниот гас во прометот на големо во 1985 година	1722
827. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на Обединетите нации за помош на децата (UNICEF)	1722
828. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта	1722
829. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација	1722
830. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO)	1722
831. Одлука за измени на Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура (UNESCO)	1722
832. Правилник за техничките нормативи за електроенергетски инсталации и простории со специфични услови	1722
833. Наредба за задолжителна хомологација на фаровите за мотоцикли	1722
834. Наредба за задолжителна хомологација на мотоциклите во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди	1722
835. Наредба за задолжителна хомологација на возилата во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди	1722
836. Наредба за задолжителна хомологација на сигурносните стакла за моторните возила и нивните приколки	1722
837. Наредба за измени на Наредбата за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води	1722
838. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени	1722
839. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември	1722
840. Општествен договор за давање мислење за општествената и економската оправданост на намеруваните инвестиции	1722
Одликувања	1722